



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Среда, 28 октомври 1998
Скопје

Број 52

Год. LIV

Аквотацјата за 1998 година изнесува
7.200 денари. Овој број чини 100
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1328.

Врз основа на член 33 став 2 од Законот за буџети (“Службен весник на Република Македонија” бр.79/93, 3/94, и 71/96) и член 46 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на СРМ” бр.38/90 и “Службен весник на РМ” бр.63/94); Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26.10.1998 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1998 ГОДИНА

Член 1

Во Буџетот на Република Македонија за 1998 година (“Службен весник на Република Македонија” бр.67/97), се вршат следниве измени на распоредот на средствата во посебниот дел:

А) Се вршат намалувања во следните раздели за износ од 416.045.000 денари:

1. Во раздел 020.01, Собрание на Република Македонија потставка 401021 Основни плати-работници, износот 20.535.000 се заменува со износот 17.905.000

2. Во раздел 040.01, Влада на Република Македонија потставка 466093 Други постројки, опрема и машинерија износот 11.200.000 се заменува со износот 9.700.000

3. Во раздел 050.01, Министерство за одбрана потставка 401021 Основни плати-работници, износот 1.593.000.000 се заменува со износот 1.584.400.000; и во:
- потставка 402010 Надомест за превоз до и од работно место, износот 53.385.000 се заменува со износот 51.385.000

4. Во раздел 060.01, Министерство за внатрешни работи потставка 401021 Основни плати-работници, износот 2.266.000.000 се заменува со износот 2.241.200.000

5. Во раздел 060.02, ЦОК-БОС потставка 401021 Основни плати-работници, износот 33.546.000 се заменува со износот 31.546.000

6. Во раздел 070.01, Министерство за правда потставка 402010 Надомест за превоз до и од работно место, износот 5.335.000 се заменува со износот 4.735.000

7. Во раздел 090.01, Министерство за финансии потставка 401021 Основни плати-работници, износот 308.000.000 се заменува со износот 300.139.000; и во:

- потставка 463051 Опременување на информациониот систем на УЈП, износот 30.000.000 се заменува со износот 0

8. Во раздел 090.02, Министерство за финансии-Функција на државата потставка 444081 Преземени обврски по основ на девизни штедни влогови, износот 870.000.000 се заменува со износот 837.200.000;

- потставка 444154 Санација на банките, износот 1.039.000.000 се заменува со износот 1.032.000.000; и во:

- потставка 444200 Програма за поттикнување на нови вработувања, износот 1.800.000.000 се заменува со износот 1.593.628.000;

- потставка 444197 Други трансфери по основ на субвенции, износот 268.000.000 се заменува со износот 253.000.000;

9. Во раздел 120.01, Министерство за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина потставка 402010 Надомест за превоз до и од работно место, износот 3.243.000 се заменува со износот 2.543.000

10. Во раздел 150.10, Општествена заштита на деца, потставка 402010 Надомест за превоз до и од работно место, износот 16.094.000 се заменува со износот 13.694.000;

11. Во раздел 160.03, Центар за стручно образование, оспособување и развој, потставка 426105 Закупнина за недвижности, износот 202.000 се заменува со износот 78.000;

12. Во раздел 160.30, Финансирање на основното и средното образование потставка 401021 Основни плати-работници, износот 4.702.268.000 се заменува со износот 4.657.968.000; и во:

- потставка 402010 Надомест за превоз до и од работно место, износот 159.411.000 се заменува со износот 156.811.000

13. Во раздел 170.10, Научни институти потставка 401021 Основни плати-работници, износот 116.207.000 се заменува со износот 108.207.000

14. Во раздел 180.10, Финансирање на дејностите од областа на културата потставка 401021 Основни плати-работници, износот 512.834.000 се заменува со износот 498.834.000;

15. Во раздел 190.01, Министерство за здравство потставка 401021 Основни плати-работници, износот 33.000.000 се заменува со износот 31.000.000;

16. Во раздел 230.01, Републички хидрометеоролошки завод потставка 402010 Надомест за превоз до и од работно место, износот 2.800.000 се заменува со износот 2.042.000;

Б) Се вршат зголемувања до следните раздели за износ од 416.045.000 денари:-

1. Во раздел 010.01 Претседател на Република Македонија, потставка 401021 Основни плати-работници, износот 3.380.000 се заменува со износот 4.452.000;

2. Во раздел 010.02 Агенција за разузнавање, потставка 401021 Основни плати-работници, износот 10.000.000 се заменува со износот 51.700.000;

– потставка 402010 Надомест за превоз до и од работно место, износот 792.000 се заменува со износот 1.435.000; и во:

– потставка 402028 Надоместок за храна, износот 2.213.000 се заменува со износот 3.395.000;

3. Во раздел 020.01 Собрание на Република Македонија, потставка 402010 Надомест за превоз до и од работно место, износот 1.405.000 се заменува со износот 1.479.000; и во:

– потставка 402028 Надоместок за храна, износот 3.550.000 се заменува со износот 4.913.000;

4. Во раздел 030.01 Уставен суд на Република Македонија, потставка 401013 Основни плати-функционери, износот 10.660.000 се заменува со износот 10.814.000; и во:

– потставка 402028 Надоместок за храна, износот 600.000 се заменува со износот 628.000;

5. Во раздел 040.01 Влада на Република Македонија, потставка 401013, Основни плати-функционери износот 30.867.000 се заменува со износот 31.660.000

– потставка 402028 Надоместок за храна, износот 2.137.000 се заменува со износот 2.181.000;

– потставка 423033, Копирање, печатење и издавање износот 100.000 се заменува со износот 200.000;

– потставка 426130, Надоместоци за надворешни соработници износот 1.500.000 се заменува со износот 1.900.000; и во:

– потставка 427195, Останати оперативни трошоци износот 396.000 се заменува со износот 1.396.000

6. Во раздел 040.02 Служба за заеднички работи при Владата на Република Македонија, потставка 402010 Надомест за превоз до и од работно место, износот 5.874.000 се заменува со износот 6.472.000;

– потставка 402028 Надоместок за храна, износот 18.787.000 се заменува со износот 21.139.000;

– потставка 426105 Закупнини за недвижности, износот 13.000.000 се заменува со износот 21.500.000; и во:

– потставка 468096 Останати плаќања за основно и специјално одржување, износот 38.000.000 се заменува со износот 41.000.000;

7. Во раздел 040.03 Секретаријат за законодавство, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 295.000 се заменува со износот 302.000;

8. Во раздел 040.04 Секретаријат за информации, потставка 401013 Основни плати-функционери,

износот 2.282.000 се заменува со износот 3.912.000, и во:

– потставка 401021 Основни плати-работници, износот 3.108.000 се заменува со износот 4.070.000; и во:

– потставка 402028 Надоместок за храна, износот 520.000 се заменува со износот 565.000;

9. Во раздел 040.05 Македонска информативна агенција-МИА, потставка 402010 Надоместок за превоз до и од работно место, износот 15.000 се заменува со износот 20.000;

10. Во раздел 040.06 Јавно правобранителство на Македонија, потставка 401013 Основни плати-функционери, износот 7.091.000 се заменува со износот 11.542.000; и во:

– потставка 402028 Надоместок за храна, износот 1.832.000 се заменува со износот 2.038.000;

11. Во раздел 050.01 Министерство за одбрана, потставка 401013 Основни плати-функционери, износот 9.528.000 се заменува со износот 10.063.000; и во:

– потставка 402028 Надоместок за храна, износот 97.300.000 се заменува со износот 105.537.000;

12. Во раздел 060.01 Министерство за внатрешни работи, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 176.000.000 се заменува со износот 193.981.000; и во:

– потставка 402010 Надоместок за превоз до и од работно место, износот 48.852.000 се заменува со износот 53.891.000;

13. Во раздел 060.02 ЦОК БОС, потставка 401013 Основни плати-функционери, износот 625.000 се заменува со износот 949.000;

14. Во раздел 070.01 Министерство за правда, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 17.220.000 се заменува со износот 18.812.000; и во:

– потставка 427039 Изборни активности, износот 3.000.000 се заменува со износот 15.500.000;

15. Во раздел 080.01 Министерство за надворешни работи, потставка 401021 Основни плати-работници, износот 43.000.000 се заменува со износот 43.500.000;

– потставка 402010 Надоместок за превоз до и од работно место, износот 1.500.000 се заменува со износот 1.737.000; и во:

– потставка 402028 Надоместок за храна, износот 3.500.000 се заменува со износот 4.107.000;

16. Во раздел 090.01 Министерство за финансии, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 28.242.000 се заменува со износот 32.107.000;

17. Во раздел 090.02 Министерство за финансии-Функција на државата, потставка 427039 Изборни активности, износот 85.000.000 се заменува со износот 106.000.000;

– потставка 462039 Откуп на канцелариски згради и деловни простории, износот 65.000.000 се заменува со износот 95.000.000;

– потставка 427195 Останати оперативни трошоци, износот 0 се заменува со износот 60.000.000; и во:

– потставка 485020 Учество во изградба на железницата, износот 400.000.000 се заменува со износот 409.000.000;

18. Во раздел 090.03 Царинска управа, потставка 401021 Основни плати-работници износот 139.843.000 се заменува со износот 142.383.000;

– потставка 402010 Надоместок за превоз до и од работно место, износот 4.070.000 се заменува со износот 4.570.000; и во:

– потставка 402028 Надоместок за храна износот 10.859.000 се заменува со износот 12.397.000;

19. Во раздел 100.01 Министерство за стопанство, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 6.877.000 се заменува со износот 7.745.000; и во:

– потставка 401013 Основни плати-функционери, износот 10.376.000 се заменува со износот 12.672.000;

20. Во раздел 100.02 Дирекција за републички стокови резерви, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 703.000 се заменува со износот 716.000;

21. Во раздел 110.01 Министерство за развој, потставка 401013 Основни плати-функционери, износот 5.231.000 се заменува со износот 5.931.000;

– потставка 401021 Основни плати-работници, износот 4.627.000 се заменува со износот 4.664.000; и во:

– потставка 402010 Надоместок за превоз до и од работно место, износот 362.000 се заменува со износот 374.000;

22. Во раздел 110.02 Завод за заштита на индустриска сопственост, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 406.000 се заменува со износот 568.000;

– потставка 401013 Основни плати-функционери, износот 1.495.000 се заменува со износот 1.634.000;

– потставка 401021 Основни плати-работници, износот 3.616.000 се заменува со износот 4.387.000; и во:

– потставка 402010 Надоместок за превоз до и од работно место, износот 159.000 се заменува со износот 218.000;

23. Во раздел 120.01 Министерство за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 10.176.000 се заменува со износот 10.350.000;

– потставка 401013 Основни плати-функционери, износот 6.021.000 се заменува со износот 7.321.000;

24. Во раздел 120.03 Сеизмолошка опсерваторија, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 295.000 се заменува со износот 336.000;

25. Во раздел 130.01 Министерство за сообраќај и врски, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 1.858.000 се заменува со износот 2.151.000;

– потставка 401013 Основни плати-функционери, износот 2.977.000 се заменува со износот 3.447.000; и во:

– потставка 402010 Надоместок за превоз до и од работно место, износот 591.000 се заменува со износот 688.000;

26. Во раздел 130.02 Дирекција за цивилна - воздушна пловидба, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 3.402.000 се заменува со износот 4.784.000; и во:

– потставка 402010 Надоместок за превоз до и од работно место, износот 426.000 се заменува со износот 848.000;

27. Во раздел 140.01 Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 9.053.000 се заменува со износот 10.156.000;

28. Во раздел 150.01 Министерство за труд и социјална политика, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 8.389.000 се заменува со износот 9.284.000;

– потставка 401013 Основни плати-функционери, износот 6.695.000 се заменува со износот 6.762.000;

– потставка 401021 Основни плати-работници, износот 77.275.000 се заменува со износот 78.295.000; и во:

– потставка 402010 Надоместок за превоз до и од работно место, износот 1.835.000 се заменува со износот 2.004.000;

29. Во раздел 150.10 Општествена заштита на деца, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 69.965.000 се заменува со износот 79.069.000; и во:

– потставка 401021 Основни плати-работници, износот 538.680.000 се заменува со износот 541.900.000;

30. Во раздел 150.20 Социјална заштита, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 18.233.000 се заменува со износот 20.488.000;

– потставка 401021 Основни плати-работници, износот 148.656.000 се заменува со износот 151.904.000; и во:

– потставка 402010 Надоместок за превоз до и од работно место, износот 4.250.000 се заменува со износот 4.541.000;

31. Во раздел 160.01 Министерство за образование и физичка култура, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 4.535.000 се заменува со износот 4.987.000;

– потставка 401013 Основни плати-функционери, износот 8.945.000 се заменува со износот 9.071.000; и во:

– потставка 401021 Основни плати-работници, износот 42.846.000 се заменува со износот 44.426.000;

32. Во раздел 160.02 Педагошки завод на Македонија, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 3.650.000 се заменува со износот 4.040.000;

– потставка 401013 Основни плати-функционери, износот 3.467.000 се заменува со износот 3.655.000;

– потставка 401021 Основни плати-работници, износот 43.365.000 се заменува со износот 44.000.000; и во:

– потставка 402010 Надоместок за превоз до и од работно место, износот 925.000 се заменува со износот 1.009.000;

33. Во раздел 160.03 Центар за стручно образование-Битола, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 270.000 се заменува со износот 271.000; и во:

– потставка 425010 Згради, износот 548.000 се заменува со износот 672.000;

34. Во раздел 160.20 Финансирање на дејностите од физичката култура, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 6.785.000 се заменува со износот 7.192.000;

35. Во раздел 160.30 Финансирање на дејностите од основното и средното образование, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 483.241.000 се заменува со износот 540.957.000;

36. Во раздел 160.40, Финансирање на дејностите од високото образование потставка 402028 Надоместок за храна, износот 58.637.000 се заменува со износот 63.070.000; и во:

– потставка 401021 Основни плати-работници, износот 972.173.000 се заменува со износот 974.813.000;

37. Во раздел 170.01 Министерство за наука, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 867.000 се заменува со износот 996.000;

– потставка 401013 Основни плати-функционери, износот 4.064.000 се заменува со износот 5.390.000; и во:

– потставка 402010 Надоместок за превоз до и од работно место, износот 390.000 се заменува со износот 428.000;

38. Во раздел 170.10 Научни институти, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 9.698.000 се заменува со износот 9.832.000;

39. Во раздел 180.01 Министерство за култура, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 1.050.000 се заменува со износот 1.146.000; и во:

– потставка 401013 Основни плати-функционери, износот 4.684.000 се заменува со износот 5.862.000;

40. Во раздел 180.10 Финансирање на дејностите од областа на културата, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 51.900.000 се заменува со износот 59.295.000;

41. Во раздел 190.01 Министерство за здравство, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 2.637.000 се заменува со износот 2.796.000;

42. Во раздел 200.01 Републичка комисија за односи со верските заедници, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 93.000 се заменува со износот 105.000;

43. Во раздел 210.01 Републичка геодетска управа, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 17.128.000 се заменува со износот 19.778.000; и во:

– потставка 401021 Основни плати-работници, износот 140.678.000 се заменува со износот 141.048.000;

44. Во раздел 220.01 Завод за статистика, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 3.664.000 се заменува со износот 3.842.000; и во:

– потставка 427039 Изборни активности, износот 5.000.000 се заменува со износот 7.000.000;

45. Во раздел 230.01 Републички хидрометеоролошки завод, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 4.538.000 се заменува со износот 4.709.000; и во:

– потставка 401021 Основни плати-работници, износот 34.700.000 се заменува со износот 35.185.000;

46. Во раздел 240.01 Архив на Македонија, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 4.006.000 се заменува со износот 4.812.000; и во:

– потставка 401021 Основни плати-работници, износот 38.786.000 се заменува со износот 38.893.000;

47. Во раздел 250.01 Републички завод за судски вештачења потставка 402028 Надоместок за храна, износот 456.000 се заменува со износот 583.000;

– потставка 401021 Основни плати-работници, износот 6.646.000 се заменува со износот 6.842.000; и во:

– потставка 402010 Надоместок за превоз од и до работното место, износот 188.000 се заменува со износот 203.000;

48. Во раздел 260.01 Македонска академија на науките и уметностите, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 1.069.000 се заменува со износот 1.194.000;

– потставка 401013 Основни плати-функционери, износот 460.000 се заменува со износот 463.000; и во:

– потставка 402010 Надоместок за превоз од и до работното место, износот 385.000 се заменува со износот 502.000;

49. Во раздел 270.01 Матица на иселениците, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 295.000 се заменува со износот 328.000; и во:

– потставка 401021 Основни плати-работници, износот 2.243.000 се заменува со износот 2.404.000;

50. Во раздел 280.01 Агенција за стопански недоволно развиени подрачја потставка 402028 Надоместок за храна, износот 184.000 се заменува со износот 209.000; и во:

– потставка 401021 Основни плати-работници износот 570.000 се заменува со износот 706.000;

51. Во раздел 290.01 Републички судски совет, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 310.000 се заменува со износот 317.000;

52. Во раздел 300.01 Врховен суд на Македонија, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 1.380.000 се заменува со износот 1.532.000; и во:

– потставка 402010 Надоместок за превоз од и до работното место, износот 652.000 се заменува со износот 712.000;

53. Во раздел 310.01 Јавно обвинителство на Македонија 402028 Надоместок за храна, износот 350.000 се заменува со износот 416.000;

54. Во раздел 311.01 Народен правобранител, потставка 401013 Основни плати-функционери, износот 2.262.000 се заменува со износот 5.535.000;

– потставка 401021 Основни плати-работници, износот 1.800.000 се заменува со износот 2.263.000; и во:

– потставка 426105 Закупнини за недвижности, износот 3.900.000 се заменува со износот 7.900.000;

55. Во раздел 330.01 Апелационен суд-Битола, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 1.514.000 се заменува со износот 1.735.000;

– потставка 401013 Основни плати-функционери, износот 11.583.000 се заменува со износот 11.699.000;

– потставка 401021 Основни плати-работници износот 8.926.000 се заменува со износот 9.278.000; и во:

– потставка 402010 Надомест за превоз од и до работното место износот 69.000 се заменува со износот 86.000;

56. Во раздел 330.02 Апелационен суд-Скопје, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 2.840.000 се заменува со износот 2.971.000;

57. Во раздел 330.03 Управа на судска зграда, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 676.000 се заменува со износот 765.000; и во:

– потставка 402010 Надомест за превоз од и до работното место, износот 352.000 се заменува со износот 375.000;

58. Во раздел 330.04 Апелационен суд-Штип, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 848.000 се заменува со износот 924.000; и во:

– потставка 401021 Основни плати-работници, износот 4.262.000 се заменува со износот 4.428.000;

59. Во раздел 340.01, Вишо јавно обвинителство-Битола потставка 402028 Надоместок за храна, износот 287.000 се заменува со износот 392.000;

– потставка 401021 Основни плати-работници, износот 1.788.000 се заменува со износот 1.842.000; и во:

– потставка 402010 Надомест за превоз од и до работното место, износот 36.000 се заменува со износот 76.000

60. Во раздел 340.02, Вишо јавно обвинителство-Скопје потставка 402028 Надоместок за храна, износот 609.000 се заменува со износот 643.000; и во:

– потставка 401013 Основни плати-функционери, износот 6.944.000 се заменува со износот 7.322.000;

61. Во раздел 340.03, Вишо јавно обвинителство-Штип потставка 402028 Надоместок за храна, износот 204.000 се заменува со износот 232.000; и во:

– потставка 401013 Основни плати-функционери, износот 1.552.000 се заменува со износот 2.000.000;

62. Во раздел 350.01 Основен суд-Берово, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 498.000 се заменува со износот 566.000;

– потставка 401013 Основни плати-функционери, износот 2.395.000 се заменува со износот 2.397.000;

– потставка 401021 Основни плати-работници, износот 2.463.000 се заменува со износот 2.771.000; и во:

– потставка 402010 Надомест за превоз од и до работното место, износот 11.000 се заменува со износот 20.000;

63. Во раздел 350.02 Основен суд-Битола, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 2.360.000 се заменува со износот 2.848.000;

– потставка 401013 Основни плати-функционери, износот 13.395.000 се заменува со износот 13.450.000;

– потставка 401021 Основни плати-работници, износот 15.480.000 се заменува со износот 16.211.000; и во:

– потставка 402010 Надомест за превоз од и до работното место, износот 159.000 се заменува со износот 242.000;

64. Во раздел 350.03 Основен суд-Гевгелија, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 1.069.000 се заменува со износот 1.191.000;

– потставка 401021 Основни плати-работници, износот 5.560.000 се заменува со износот 5.748.000; и во:

– потставка 402010 Надомест за превоз од и до работното место, износот 90.000 се заменува со износот 125.000;

65. Во раздел 350.04 Основен суд-Гостивар, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 1.530.000 се заменува со износот 1.766.000;

– потставка 401013 Основни плати-функционери, износот 7.957.000 се заменува со износот 8.119.000; и во:

– потставка 401021 Основни плати-работници, износот 8.394.000 се заменува со износот 8.972.000;

66. Во раздел 350.05 Основен суд-Дебар, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 517.000 се заменува со износот 602.000; и во:

– потставка 401021 Основни плати-работници, износот 3.155.000 се заменува со износот 3.196.000;

67. Во раздел 350.06 Основен суд-Делчево, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 553.000 се заменува со износот 634.000;

– потставка 401013 Основни плати-функционери, износот 2.228.000 се заменува со износот 2.418.000; и во:

– потставка 401021 Основни плати-работници, износот 3.315.000 се заменува со износот 3.385.000;

68. Во раздел 350.07 Основен суд-Кавадарци, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 959.000 се заменува со износот 1.089.000;

– потставка 401013 Основни плати-функционери, износот 6.519.000 се заменува со износот 7.661.000;

– потставка 401021 Основни плати-работници, износот 4.343.000 се заменува со износот 4.444.000; и во:

– потставка 402010 Надомест за превоз од и до работното место, износот 50.000 се заменува со износот 54.000;

69. Во раздел 350.08 Основен суд-Кичево, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 1.056.000 се заменува со износот 1.220.000;

– потставка 401021 Основни плати-работници, износот 5.810.000 се заменува со износот 5.928.000; и во:

– потставка 402010 Надомест за превоз од и до работното место, износот 60.000 се заменува со износот 66.000;

70. Во раздел 350.09 Основен суд-Кочани, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 1.045.000 се заменува со износот 1.250.000;

– потставка 401013 Основни плати-функционери, износот 6.963.000 се заменува со износот 7.544.000;

– потставка 401021 Основни плати-работници, износот 5.400.000 се заменува со износот 5.791.000; и во:

– потставка 402010 Надомест за превоз од и до работното место, износот 85.000 се заменува со износот 93.000;

71. Во раздел 350.10 Основен суд-Кратово, потставка 402028 Надоместок за годишен одмор, износот 406.000 се заменува со износот 452.000;

– потставка 401021 Основни плати-работници, износот 2.169.000 се заменува со износот 2.255.000; и во:

– потставка 402010 Надомест за превоз од и до работното место, износот 22.000 се заменува со износот 29.000;

72. Во раздел 350.11 Основен суд-Крива Паланка, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 701.000 се заменува со износот 817.000; и во:

– потставка 401021 Основни плати-работници, износот 4.056.000 се заменува со износот 4.505.000;

73. Во раздел 350.12 Основен суд-Крушево, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 457.000 се заменува со износот 503.000; и во:

– потставка 402010 Надомест за превоз од и до работното место, износот 10.000 се заменува со износот 12.000;

74. Во раздел 350.13 Основен суд-Куманово, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 1.918.000 се заменува со износот 2.181.000; и во:

– потставка 402010 Надомест за превоз од и до работното место, износот 235.000 се заменува со износот 256.000;

75. Во раздел 350.14 Основен суд-Неготино, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 572.000 се заменува со износот 585.000;

– потставка 401013 Основни плати-функционери, износот 2.957.000 се заменува со износот 2.966.000;

– потставка 401021 Основни плати-работници, износот 2.524.000 се заменува со износот 2.561.000; и во:

– потставка 402010 Надомест за превоз од и до работното место, износот 50.000 се заменува со износот 57.000;

76. Во раздел 350.15 Основен суд-Охрид, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 1.460.000 се заменува со износот 1.682.000;

77. Во раздел 350.16 Основен суд-Прилеп, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 1.899.000 се заменува со износот 2.143.000; и во:

– потставка 401021 Основни плати-работници, износот 6.512.000 се заменува со износот 10.500.000;

78. Во раздел 350.17 Основен суд-Радовиш, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 746.000 се заменува со износот 879.000;

– потставка 401013 Основни плати-функционери, износот 4.455.000 се заменува со износот 4.961.000; и во:

– потставка 401021 Основни плати-работници, износот 3.902.000 се заменува со износот 4.309.000;

79. Во раздел 350.18 Основен суд-Ресен, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 517.000 се заменува со износот 584.000;

– потставка 401013 Основни плати-функционери, износот 1.879.000 се заменува со износот 2.172.000; и во:

– потставка 401021 Основни плати-работници, износот 2.617.000 се заменува со износот 3.198.000;

80. Во раздел 350.19 Основен суд-Свети Николе, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 452.000 се заменува со износот 563.000

– потставка 401013 Основни плати-функционери, износот 1.970.000 се заменува со износот 2.321.000; и во:

– потставка 401021 Основни плати-работници, износот 2.816.000 се заменува со износот 2.854.000

81. Во раздел 350.20 Основен суд-Струга, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 1.144.000 се заменува со износот 1.289.000; и во:

– потставка 401021 Основни плати-работници, износот 6.400.000 се заменува со износот 6.592.000;

82. Во раздел 350.21 Основен суд-Струмица, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 1.800.000 се заменува со износот 2.121.000; и во:

– потставка 401013 Основни плати-функционери, износот 11.225.000 се заменува со износот 11.600.000;

83. Во раздел 350.22 Основен суд-Тетово, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 2.189.000 се заменува со износот 2.536.000; и во:

– потставка 401013 Основни плати-функционери, износот 13.445.000 се заменува со износот 13.618.000;

84. Во раздел 350.23 Основен суд-Велес, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 1.383.000 се заменува со износот 1.553.000;

– потставка 401013 Основни плати-функционери, износот 7.225.000 се заменува со износот 8.332.000; и во:

– потставка 401021 Основни плати-работници, износот 7.200.000 се заменува со износот 7.496.000;

85. Во раздел 350.24 Основен суд-Штип, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 1.670.000 се заменува со износот 1.982.000;

– потставка 401021 Основни плати-работници, износот 7.630.000 се заменува со износот 10.086.000; и во:

– потставка 402010 Надомест за превоз од и до работното место, износот 253.000 се заменува со износот 266.000;

86. Во раздел 350.25 Основен суд-Скопје, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 5.717.000 се заменува со износот 6.519.000;

– потставка 401013 Основни плати-функционери, износот 30.533.000 се заменува со износот 33.430.000; и во:

– потставка 401021 Основни плати-работници, износот 31.146.000 се заменува со износот 33.863.000;

87. Во раздел 350.25 Основен суд-Скопје2, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 4.857.000 се заменува со износот 5.654.000; и во:

– потставка 401021 Основни плати-работници, износот 28.000.000 се заменува со износот 28.546.000;

88. Во раздел 350.27 Основен суд-Виница, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 406.000 се заменува со износот 441.000; и во:

– потставка 401021 Основни плати-работници, износот 1.930.000 се заменува со износот 2.301.000;

89. Во раздел 360.01 Основно јавно обвинителство-Берово, потставка 401021 Основни плати-работници, износот 119.000 се заменува со износот 136.000;

90. Во раздел 360.02 Основно јавно обвинителство-Битола, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 369.000 се заменува со износот 410.000;

– потставка 401013 Основни плати-функционери, износот 3.768.000 се заменува со износот 4.084.000; и во:

– потставка 401021 Основни плати-работници, износот 1.639.000 се заменува со износот 1.805.000;

91. Во раздел 360.03 Основно јавно обвинителство-Гевгелија, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 111.000 се заменува со износот 123.000;

92. Во раздел 360.04 Основно јавно обвинителство-Гостивар, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 229.000 се заменува со износот 255.000; и во:

– потставка 401013 Основни плати-функционери, износот 2.488.000 се заменува со износот 2.562.000;

93. Во раздел 360.05 Основно јавно обвинителство-Дебар, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 56.000 се заменува со износот 77.000;

– потставка 401013 Основни плати-функционери, износот 505.000 се заменува со износот 730.000; и во:

– потставка 401021 Основни плати-работници, износот 425.000 се заменува со износот 430.000;

94. Во раздел 360.06 Основно јавно обвинителство-Делчево, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 60.000 се заменува со износот 74.000; и во:

– потставка, 401021 Основни плати-работници износот 166.000 се заменува со износот 238.000;

95. Во раздел 360.07 Основно јавно обвинителство-Кавадарци, потставка 401013 Основни плати-функционери, износот 2.165.000 се заменува со износот 2.417.000;

– 96. Во раздел 360.08 Основно јавно обвинителство-Кичево, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 93.000 се заменува со износот 133.000; и во:

– потставка 401013 Основни плати-функционери, износот 1.154.000 се заменува со износот 1.206.000;

97. Во раздел 360.09 Основно јавно обвинителство-Кочани, потставка 402010 Надомест за превоз од и до работното место, износот 10.000 се заменува со износот 11.000;

98. Во раздел 360.10 Основно јавно обвинителство - Крива Паланка, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 130.000 се заменува со износот 149.000;

– потставка 401013 Основни плати-функционери, износот 0 се заменува со износот 448.000; и во:

– потставка 401021 Основни плати-работници, износот 814.000 се заменува со износот 1.270.000

99. Во раздел 360.11 Основно јавно обвинителство-Куманово, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 242.000 се заменува со износот 260.000; и во:

– потставка 402010 Надомест за превоз од и до работното место, износот 8.000 се заменува со износот 10.000;

100. Во раздел 360.12 Основно јавно обвинителство-Охрид, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 176.000 се заменува со износот 208.000;

– потставка 401013 Основни плати-функционери, износот 1.530.000 се заменува со износот 2.147.000; и во:

– потставка 401021 Основни плати-работници, износот 790.000 се заменува со износот 791.000;

101. Во раздел 360.13 Основно јавно обвинителство-Прилеп, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 214.000 се заменува со износот 266.000;

– потставка 401013 Основни плати-функционери, износот 2.789.000 се заменува со износот 3.122.000; и во:

– потставка 401021 Основни плати-работници, износот 866.000 се заменува со износот 883.000;

102. Во раздел 360.14 Основно јавно обвинителство-Радовиш, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 56.000 се заменува со износот 106.000;

103. Во раздел 360.16 Основно јавно обвинителство-Свети Николе, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 56.000 се заменува со износот 77.000;

104. Во раздел 360.17 Основно јавно обвинителство-Скопје, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 1.603.000 се заменува со износот 1.774.000;

– потставка 401013 Основни плати-функционери, износот 16.482.000 се заменува со износот 20.252.000;

– потставка 401021 Основни плати-работници, износот 5.960.000 се заменува со износот 6.090.000; и во:

– потставка 426105 Закупнини, недвижнини, износот 0 се заменува со износот 2.000.000;

105. Во раздел 360.18 Основно јавно обвинителство-Струга, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 148.000 се заменува со износот 168.000;

– потставка 401013 Основни плати-функционери, износот 1.600.000 се заменува со износот 1.746.000; и во:

– потставка 401021 Основни плати-работници, износот 650.000 се заменува со износот 654.000;

106. Во раздел 360.19 Основно јавно обвинителство- Струмица, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 148.000 се заменува со износот 167.000;и во:

– потставка 401013 Основни плати-функционери, износот 1.909.000 се заменува со износот 1.912.000;

107. Во раздел 360.20 Основно јавно обвинителство- Тетово, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 295.000 се заменува со износот 311.000;

– потставка 401013 Основни плати-функционери, износот 2.999.000 се заменува со износот 3.411.000;и во:

– потставка 402010 Надомест за превоз од и до работното место, износот 21.000 се заменува со износот 24.000;

108. Во раздел 360.21 Основно јавно обвинителство- Велес, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 203.000 се заменува со износот 257.000;

– потставка 401013 Основни плати-функционери, износот 1.151.000 се заменува со износот 1.829.000;

– потставка 401021 Основни плати-работници, износот 1.313.000 се заменува со износот 1.337.000;и во:

– потставка 402010 Надомест за превоз од и до работното место, износот 10.000 се заменува со износот 11.000;

109. Во раздел 360.22 Основно јавно обвинителство- Штип, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 148.000 се заменува со износот 218.000;

– потставка 401013 Основни плати-функционери, износот 1.418.000 се заменува со износот 1.929.000;

– потставка 401021 Основни плати-работници, износот 589.000 се заменува со износот 874.000;и во:

– потставка 402010 Надомест за превоз од и до работното место, износот 10.000 се заменува со износот 11.000;

110. Во раздел 380.01 Казнено поправна установа-Идризово, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 2.866.000 се заменува со износот 3.298.000;

– потставка 401013 Основни плати-функционери, износот 555.000 се заменува со износот 558.000;и во:

– потставка 402010 Надомест за превоз од и до работното место, износот 569.000 се заменува со износот 708.000;

111. Во раздел 380.02 Воспитно поправен дом-Тетово, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 707.000 се заменува со износот 803.000;

– потставка 401013 Основни плати-функционери, износот 513.000 се заменува со износот 514.000;

– потставка 402010 Надомест за превоз од и до работното место, износот 282.000 се заменува со износот 297.000;и во:

– потставка 401021 Основни плати-работници, износот 7.452.000 се заменува со износот 7.630.000;

112. Во раздел 380.03 Казнено поправна установа-Битола, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 793.000 се заменува со износот 899.000;и во:

– потставка 401013 Основни плати-функционери, износот 1.277.000 се заменува со износот 1.284.000;

113. Во раздел 380.04, Казнено поправна установа-Гевгелија потставка 402028 Надоместок за храна, износот 305.000 се заменува со износот 323.000;и во:

– потставка 401013 Основни плати-функционери, износот 455.000 се заменува со износот 456.000;

114. Во раздел 380.05 Казнено поправна установа-Охрид, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 443.000 се заменува со износот 503.000;и во:

– потставка 402010 Надомест за превоз од и до работното место, износот 50.000 се заменува со износот 77.000;

115. Во раздел 380.06, Казнено поправна установа-Тетово потставка 402028 Надоместок за храна, износот 314.000 се заменува со износот 357.000;и во:

– потставка 401013 Основни плати-функционери, износот 447.000 се заменува со износот 450.000;

116. Во раздел 380.07, Казнено поправна установа-Скопје потставка 402028 Надоместок за храна, износот 1.585.000 се заменува со износот 1.739.000;

– потставка 401013 Основни плати-функционери, износот 1.370.000 се заменува со износот 1.372.000;

– потставка 401021 Основни плати-работници износот 13.600.000 се заменува со износот 13.604.000;и во:

– потставка 402010 Надомест за превоз од и до работното место износот 676.000 се заменува со износот 810.000;

117. Во раздел 380.08 Казнено поправна установа-Струга, потставка 402028 Надоместок за храна, износот 222.000 се заменува со износот 251.000;

118. Во раздел 380.09, Казнено поправна установа-Штип потставка 402028 Надоместок за храна, износот 649.000 се заменува со износот 733.000;и во:

– потставка 401021 Основни плати-работници, износот 5.686.000 се заменува со износот 5.821.000;

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Број 23-2636/1

26 октомври 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1329.

Врз основа на член 33, став 2 од Законот за буџети (“Службен весник на Република Македонија” бр.79/93, 3/94, и 71/96) и член 46 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на СРМ” бр.38/90 и “Службен весник на РМ” бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26.10.1998 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1998 ГОДИНА**

Член 1

Во Одлуката за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 1998 година (“ Службен весник на Република Македонија” број 44/98), во член 1, под'Б, точката б се менува и гласи: „Надомест за годишен одмор, во вкупен износ од 360.000.000 денари се распоредува на следните корисници:

- Во раздел 010.01 Претседател на Република Македонија, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 173.000;
- Во раздел 010.02 Агенција за разузнавање, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 1.183.000;
- Во раздел 020.01 Собрание на Република Македонија, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 1.296.000;
- Во раздел 030.01 Уставен суд на Република Македонија, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 168.000;
- Во раздел 040.01 Влада на Република Македонија, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 632.000;
- Во раздел 040.02 Служба за заеднички работи при Владата на Република Македонија, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 5.778.000;
- Во раздел 040.03 Секретаријат за законодавство, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 81.000;
- Во раздел 040.04 Секретаријат за информации, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 157.000;
- Во раздел 040.06 Јавно правобранителство на Македонија, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 481.000;
- Во раздел 050.01 Министерство за одбрана, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 34.966.000;
- Во раздел 060.01 Министерство за внатрешни работи, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 51.543.000;

– Во раздел 060.02 ЦОК БОС, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 789.000;

– Во раздел 070.01 Министерство за правда, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 5.006.000;

– Во раздел 080.01 Министерство за надворешни работи, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 1.102.000;

– Во раздел 090.01 Министерство за финансии, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 8.262.000;

– Во раздел 090.03 Царинска управа, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 3.386.000;

– Во раздел 100.01 Министерство за стопанство потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 2.069.000;

– Во раздел 100.02 Дирекција за републички стокви резерви, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 195.000;

– Во раздел 110.01 Министерство за развој, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 206.000;

– Во раздел 110.02 Завод за заштита на индустриска сопственост, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 146.000;

– Во раздел 120.01 Министерство за урбанизам градежништво и заштита на животната средина, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 2.738.000;

– Во раздел 120.03 Сеизмолошка опсерваторија, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 87.000;

– Во раздел 130.01 Министерство за сообраќај и врски, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 594.000;

– Во раздел 130.02 Дирекција за цивилна - воздушна пловидба, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 1.296.000;

– Во раздел 140.01 Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 2.754.000;

– Во раздел 150.01 Министерство за труд и социјална политика, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 2.414.000;

– Во раздел 150.10 Општествена заштита на деца, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 20.682.000;

– Во раздел 150.20 Социјална заштита, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 5.368.000;

– Во раздел 160.01 Министерство за образование и физичка култура, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 1.329.000;

- Во раздел 160.02 Педагошки завод на Македонија, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 1.080.000;
- Во раздел 160.03 Центар за стручно образование-Битола, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 76.000;
- Во раздел 160.20 Финансирање на дејностите од физичката култура, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 1.858.000;
- Во раздел 160.30 Финансирање на дејностите од основното и средното образование, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 143.281.000;
- Во раздел 160.40, Финансирање на дејностите од високото образование потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 11.500.000;
- Во раздел 170.01 Министерство за наука, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 276.000;
- Во раздел 170.02 Републички завод за меѓународно техничка соработка, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 33.000;
- Во раздел 170.10 Научни институти, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 2.841.000;
- Во раздел 180.01 Министерство за култура, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 308.000;
- Во раздел 180.10 Финансирање на дејностите од областа на културата, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 15.443.000;
- Во раздел 190.01 Министерство за здравство, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 746.000;
- Во раздел 200.01 Републичка комисија за односи со верските заедници, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 27.000;
- Во раздел 210.01 Републичка геодетска управа, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 5.357.000;
- Во раздел 220.01 Завод за статистика, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 1.059.000;
- Во раздел 230.01 Републички хидрометеоролошки завод, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 1.296.000;
- Во раздел 240.01 Архив на Македонија, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 1.248.000;
- Во раздел 250.01 Републички завод за судски вештачења потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 168.000;
- Во раздел 260.01 Македонска академија на науките и уметностите, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 308.000;
- Во раздел 270.01 Матица на иселениците, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 87.000;
- Во раздел 280.01 Агенција за стопански недоволно развиени подрачја потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 54.000;
- Во раздел 290.01 Републички судски совет, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 76.000;
- Во раздел 300.01 Врховен суд на Македонија, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 400.000;
- Во раздел 310.01 Јавно обвинителство на Македонија 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 108.000;
- Во раздел 311.01 Народен правобранител, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 179.000;
- Во раздел 330.01 Апелационен суд-Битола, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 470.000;
- Во раздел 330.02 Апелационен суд-Скопје, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 805.000;
- Во раздел 330.03 Управа на судска зграда, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 200.000;
- Во раздел 330.04 Апелационен суд-Штип, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 243.000;
- Во раздел 340.01, Вишо јавно обвинителство-Битола потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 103.000;
- Во раздел 340.02, Вишо јавно обвинителство-Скопје потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 168.000;
- Во раздел 340.03, Вишо јавно обвинителство-Штип потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 60.000;
- Во раздел 350.01 Основен суд-Берово, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 146.000;
- Во раздел 350.02 Основен суд-Битола, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 746.000;
- Во раздел 350.03 Основен суд-Гевгелија, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 314.000;
- Во раздел 350.04 Основен суд-Гостивар, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 470.000;
- Во раздел 350.05 Основен суд-Дебар, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 162.000;

– Во раздел 360.17 Основно јавно обвинителство-Скопје, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 465.000;

– Во раздел 360.18 Основно јавно обвинителство-Струга, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 44.000;

– Во раздел 360.19 Основно јавно обвинителство-Струмица, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 44.000;

– Во раздел 360.20 Основно јавно обвинителство-Тетово, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 81.000;

– Во раздел 360.21 Основно јавно обвинителство-Велес, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 71.000;

– Во раздел 360.22 Основно јавно обвинителство-Штип, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 60.000;

– Во раздел 380.01 Казнено поправна установа-Идризово, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 864.000;

– Во раздел 380.02 Воспитно поправен дом-Тетово, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 211.000;

– Во раздел 380.03 Казнено поправна установа-Битола, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 233.000;

– Во раздел 380.04, Казнено поправна установа-Гевгелија потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 87.000;

– Во раздел 380.05 Казнено поправна установа-Охрид, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 130.000;

– Во раздел 380.06, Казнено поправна установа-Тетово потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 92.000;

– Во раздел 380.07, Казнено поправна установа-Скопје потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 449.000;

– Во раздел 380.08 Казнено поправна установа-Струга, потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 65.000;

– Во раздел 380.09, Казнено поправна установа-Штип потставка 402036 Надоместок за годишен одмор, износот 0 се заменува со износот 189.000.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Број 23-2635/1

26 октомври 1998 година

Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1330.

Врз основа на член 15 и 17 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96 и 35/97) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.05.1998 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОСНОВАЊЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ВО ДЕБАР

Член 1

Со оваа одлука се основа основно училиште со седиште во Дебар.

Член 2

Основното училиште ги опфаќа училишните обврзни од подрачјето на општина Дебар.

Во составот на училиштето работат подрачните училишта во населените места: с. Селокуча и с. Хаме.

Член 3

Дејноста на основното училиште е организирање и остварување на основното образование.

Член 4

Средствата за основање (објекти, опремата, нагледните средства и слично), се обезбедуваат од постојното Основно училиште „Братство-Единство“ – Дебар, утврдени со билансот врз основа на пописот што ќе го изврши Комисијата од член 6 на оваа одлука.

Член 5

Наставниците, стручните работници, административно-техничките работници се преземаат од Основното училиште од член 4 на оваа одлука.

Покрај работниците од претходниот став, училиштето има потреба од ново вработување на три работници (директор, секретар и стручен работник).

Член 6

За извршување на подготовките за почеток со работа на училиштето, се формира Комисија во состав:

1. Саре Ошавковски – раководител на Организационата единица на Министерството за образование и физичка култура – Дебар;
2. Митре Шуминовски – Републички просветен инспектор во Струга;
3. Петрит Марку – директор на ОУ „Братство-Единство“ – Дебар.

Член 7

Формирањето на училишниот одбор, донесувањето на Статутот и именувањето директор на основното училиште ќе се изврши најдоцна во рок од шест месеци од денот на уписот на основното училиште во Судскиот регистар.

Член 8

Уписот на Основното училиште во Дебар во Судскиот регистар ќе се изврши во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2181/1
18 мај 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1331.

Врз основа на член 15 и 17 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96 и 35/97) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.05.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ВО С. ЧАЈЛЕ

Член 1

Подрачното училиште на Основното училиште „Гоце Делчев“ – Гостивар се основа како основно училиште со седиште во с. Чајле.

Член 2

Основното училиште ги опфаќа училишните обврзници од подрачјето на с. Чајле.

Член 3

Дејноста на основното училиште е организирање и остварување на основното образование.

Член 4

Средствата за основање (објекти, опремата, нагледните средства и слично), се обезбедуваат од постојното Основно училиште „Гоце Делчев“ – Гостивар, утврдени со билансот врз основа на пописот што ќе го изврши Комисијата од член 6 на оваа одлука.

Член 5

Наставниците, стручните работници, административно-техничките работници се преземаат од Основното училиште од член 4 на оваа одлука.

Покрај работниците од претходниот став, училиштето има потреба од ново вработување на три работници (директор, секретар и стручен работник).

Член 6

За извршување на подготовките за почеток со работа на училиштето, се формира Комисија во состав:

1. Ефто Ѓурчиновски – раководител на Организационата единица на Министерството за образование и физичка култура – Гостивар;
2. Хамити Реџеп – Републички просветен инспектор во Гостивар;
3. Даут Елези – професор по албански јазик во ОУ „Гоце Делчев“ – Гостивар, ПУ с. Чајле.

Член 7

Формирањето на училишниот одбор, донесувањето на Статутот и именувањето директор на основното училиште ќе се изврши најдоцна во рок од шест месеци од денот на уписот на основното училиште во Судскиот регистар.

Член 8

Уписот на Основното училиште во с. Чајле во Судскиот регистар ќе се изврши во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2182/1
18 мај 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија;
Бранко Црвенковски, с.р.

1332.

Врз основа на член 8 став 2 од Законот за основање Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/98) и член 46 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 15 септември 1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО – БИТОЛА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Статутот на Агенцијата за поттикнување на развојот во земјоделството – Битола, донесен од Управниот одбор на Агенцијата на седницата одржана на 15 јули 1998 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-327/9
15 септември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1333.

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за основање на Македонска банка за поддршка на развојот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 октомври 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МАКЕДОНСКАТА БАНКА ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ

1. За претставник на државниот капитал на Република Македонија во Собранието на акционерите на Македонската банка за поддршка на развојот се именува Бошко Стефановски, директор на Управата за јавни приходи при Министерството за финансии.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2270/2
19 октомври 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1334.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/96) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), а во врска со Одлуката за основање на Македонска информативна агенција – МИА („Службен весник на РМ“ бр. 10/92), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 октомври 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА МАКЕДОНСКАТА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА – МИА

1. За членови на Управниот одбор на Македонската информативна агенција – МИА од редот на вработените се именуваат:

- Златко Шумковски, новинар-репортер
- Даниела Синадиновска, систем инженер
- Марија Манинска, организатор-планер

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2593/1
19 октомври 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1335.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 24/98), а согласно член 16 став 2 од Законот, Државната изборна комисија, на седницата одржана на 15 октомври 1998 година, донесе

О Д Л У К А

I. Од функцијата претседател на Изборната комисија на Изборната единица број 54 се разрешува по нејзино барање:

– Васка Трпеска – досегашен претседател на Изборната комисија на Изборната единица број 54.

II. За претседател на Изборната комисија на Изборната единица број 54 се именува:

– Наташа Стефановска – досегашен заменик на претседателот на Изборната комисија на Изборната единица број 54.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 33-92/2
15 октомври 1998 година
Скопје

Зам. претседател
на Државната изборна комисија,
Јосиф Луковски, с.р.

1336.

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 24/98), а согласно член 16 став 2 од Законот, Државната изборна комисија, на седницата одржана на 15 октомври 1998 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА НА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА БРОЈ 54 ВО ОПШТИНИТЕ ГОСТИВАР – ДЕЛ И ДОЛНА БАЊИЦА

I. За заменик претседател на Изборната комисија на Изборната единица број 54 се именува:

– Хабил Илази – судија на Основниот суд во Гостивар.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 33-92/3
25 октомври 1998 година
Скопје

Зам. претседател
на Државната изборна комисија,
Јосиф Луковски, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје поднесена е тужба за нарушено владение од тужителот Петрушев Димитрија од Скопје, против тужените Сашо Кукоски од Скопје и Голуба Вукајловиќ од Скопје, сега со непозната адреса во странство.

Се повикува Голуба Вукајловиќ да се јави во Основниот суд Скопје I - Скопје во рок од 15 дена по распишувањето на огласот или да одреди полномошник кој пред судот ќе ги штити нејзините интереси.

Во спротивно, на тужената ќе и биде одреден привремен застапник од Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на општините на град Скопје, кој ќе ја застапува пред судот до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XII П.бр. 3676/95. (18759)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, во тек е извршна постапка за долг, иницирана од доверителот Љубо Арсов од Скопје, против должникот Пешевски Дамир од Скопје, сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена, до денот на објавувањето на огласот да се јави во судот или на судот му ја достави својата адреса на живеење. Во спротивно, неговите интереси во постапката ќе ги застапува привремен старател, кој ќе го одреди Меѓуопштинскиот центар за старателство на општините на град Скопје, се додека должникот не ќе се појави пред судот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, И.бр. 2883/93. (18184)

Пред овој суд се води спор за сопственост по тужбата на тужителката Цвета Димовска од Скопје, ул. "Рилски конгрес" бр. 118, против тужените Атанас Атанасов, Мица Атанасова и Ѓорѓи Атанасот од Скопје, сега со непознато место на живеење.

Се повикуваат тужените Атанас Атанасов, Маца Атанасова и Ѓорѓи Атанасов да се јават во Основниот суд Скопје II - Скопје, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да достават своја адреса или постапат полномошник. Во спротивно, да им биде одреден привремен старател кој ќе ги штити нивните права и интереси во постапката.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I.П.бр. 2021/98. (17002)

Тужителот Ибуш Рамадан од Скопје, ул. "Шуто Оризари" бр. 88, до Основниот суд Скопје II - Скопје, поднесе тужба за развод на брак против тужената Фатима Рамадан, со непознато место на живеење.

Од страна на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на општините на град Скопје, со решение бр. 3020-634 од 05.X.1998 година како привремен старател на тужената го постави Стојан Спасовски - адвокат од Скопје, ул. "Партизанска" бр. 83/2-7, кој ќе ги застапува нејзините интереси во постапката.

Се повикува тужената по објавувањето на овој оглас да се јави во судот. Во спротивно, нејзините интереси во постапката ќе ги застапува привремено

поставениот старател до правосилното окончување на спорот или се додека таа лично не се јави во судот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VIII П.бр. 2048/98. (16999)

Пред овој суд во тек постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Кумрија Амет од Скопје, против тужениот Амет Кадри од Скопје, државјанин на РМ со непозната адреса.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во Основниот суд Скопје II - Скопје или во тој рок да достави своја адреса или престојувалиште, или да назначи полномошник.

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена неговите интереси во постапката ќе ги штити привремен застапник поставен од Меѓуопштински центар за социјални работи на општините на Град Скопје се додека тужениот лично или преку негов полномошник не се појави во судот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIX П.бр. 2199/98. (18666)

ОСНОВЕН СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА

Пред овој суд е заведен предмет П.бр.296/97 за иселување од стан по тужбата на тужителот ЈП за становање со стамбен и деловен простор на РМ - Скопје - ПЕ Гевгелија против тужениот Пеов Пепи од Гевгелија, тужениот нема полномошник во Република Македонија, се наоѓа во странство и доставувањето не може да се изврши.

Се повикува тужениот да се јави во овој суд во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, или во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса на живеење.

Воколку тужениот не се јави во определен рок од 30 дена на истиот ќе му биде определен привремен застапник во смисла на чл. 78 ст.1 т.5 и чл.79 од ЗПП, кој ќе го застапува по предметот се до правосилното завршување на постапката, односно се додека тужениот не се јави во судот или додека Центарот за социјална работа не постави негов старател.

Од Основниот суд во Гевгелија, П.бр. 296/97. (18057)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред овој суд во тек е постапка за сопственост и владение на недвижен имот стекнат во текот на брачната заедница, по тужбата на тужителката Хамити Феиме од с. Беловиште - Гостиварско, против тужените Хамити Абдулхамит, Хамити Алије, Имери Садри, Османи Абедин, Даути Џеврије, Даути Неџби, Емини Абдураим, Целadini Ферат сите од с. Неготино, Даути Хусеин од с. Врлчиште и Целadini Далип од с. Неготино, со непозната адреса на живеење во Република Швајцарија, како и Османи Ибраим, Целadini Нафи и Реџепа Иљаз од с. Неготино. Вредност на спорот 1.000.000,00 денари.

Согласно чл. 78, ст.2, т. 4од ЗПП, на тужениот му се одредува привремен застапник, Душица Димитријеска, стручен соработник при овој суд, која ќе го застапува интересите на тужениот во оваа постапка, се додека тужениот или неговиот полномошник не се јават пред судот.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 1218/95. (17991)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред Основниот суд во Куманово е заведена постапка за надомест на штета по тужба на тужителката Мирвет Заир од Куманово, со стан на ул."Димитрие Туцовиќ" бр. 12, како полномошник ја застапува Драгица Тодоровиќ, адвокат од Куманово, против тужениот Мустафа Шерифали од Куманово со стан на ул."Х.Т.Карпош" бр. 42, сега на привремена работа во странство со непозната адреса. Вредност на спорот 1.450.000 денари.

На тужениот Мустафа Шерифали од Куманово му се поставува привремен застапник Јадранка Јовановска, стручен соработник во Основниот суд во Куманово кој ќе го застапува во правната работа на тужителката се до правосилното окончување на постапката или до негово јавување во судот, или не се јави негов полномошник, односно додека орган на старателство не го извести судот на тужениот да му достави старател.

Од Основниот суд во Куманово, III.П.бр. 09-1709/97. (18056)

Пред овој суд се води парнична постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Јашари Рами од с. Романовце - Куманово, против тужената Егли Јашари Вероника од Дуга Реса - Хрватска, со непозната адреса. Вредност на спорот 2.000,00 денари.

На тужената и се поставува привремен застапник што ќе ги застапува нејзините интересите на тужената до нејзино правосилно окончување односно додека не се јави пред суд тужената или нејзин полномошник или, пак, додека Центарот за социјална работа не го извести судот дека назначил старател, а за привремен застапник се поставува адвокат Тони Цветковски, адвокат од Куманово.

Од Основниот суд во Куманово, П.бр.1746/98. (18400)

Пред овој суд е повдесна бракоразводна постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Зенели Решат од с. Опае - Куманово, против тужената Кристине Решат од Сојузна Република Германија со непознато место на живеење.

На тужената и се поставува привремен застапник што ќе ја застапува до правосилното окончување на постапката се додека тужената или нејзин полномошник не се појави пред суд, односно додека Центарот за социјална работа не го известил судот дека назначил старател. Се поставува за привремен застапник Звонко Богдан, адвокат од Куманово.

Од Основниот суд во Куманово, П.бр. 2026/98. (18579)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово, се води постапка за утврдување на стална службеност на пат по тужбата на тужителите Кадри Абди, Назми Зибири, Абдулбаки Авди и Зулфи Абди, сите од с. Стримница, против тужените Бајрами в.д.Рефет Кадиме, с. Стримница, Бајрами Јусуф, с. Стримница, Бајрами Керим, с. Стримница сега на привремена работа во Швајцарија со непозната адреса, Бајрам Сеадин, с. Стримница сега на привремена работа во Италија со непозната адреса. Вредност на спорот 60.000,00 денари.

Се повикуваат тужените Бајрами Керим, Бајрами Сеадин и Бајрами Осман да се јават во рок од 30 дена

сметано од денот на објавувањето на огласот пред судот, ја дадат својата точна адреса или одредат нивни полномошници кои ќе ги застапуваат пред судот до правосилно завршување на постапката по овој предмет.

Во спротивно, по истекот на овој рок судот преку ЦСР-Тетово ќе бара поставување на привремен старател за нив кој ќе ги застапува нивните права и интереси до правосилното окончување на постапката по овој предмет.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 921/98. (18542)

Пред овој суд во тек е граѓанска парница за сопственост по тужбата на тужителот Бељуљи Ајдар Феим од с. Боговиње, против тужениот Мустафи Камил Гарип од с. Боговиње, сега со непозната адреса во СР Југославија.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по објавување на огласот во “Службен весник на РМ”, да се јави во Основниот суд во Тетово, или, пак, постави свој полномошник. Во спротивно, судот преку Центрот за социјална работа во Тетово, ќе му постави привремен старател кој ќе ги штити неговите права и интереси до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.1011/98. (18913)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Се запишува во регистарот на Здруженијата на граѓани и фондации, со решение бр.З.Г.15/98, здружението со следните податоци:

1. Се утврдува дека Програмата и Статутот на здружението на граѓани “Српска заедница во Македонија” со седиште во Скопје, со својство на правно лице од 24.06.1991 година, се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

2. Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје, под рег.бр.3 се запишува Здружението на граѓани “СРПСКА ЗАЕДНИЦА ВО МАКЕДОНИЈА” со седиште во Скопје, на ул.“27 Март” број 11 кое го застапува неговиот претседател Небојша Томовиќ.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје. (18010)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Битола објавува дека со решението Ст.бр. 176/97 од 7.X.1998 година се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите спрема должникот ТПП “Лам-брос” од Ресен, ул.“Јосиф Јосифовски” бр. 218, за ден 5.XI.1998 година, во 10 часот, во Основниот суд во Битола, соба број 41.

Огласот е објавен на огласната табла на судот на 8.X.1998 година.

Од Основниот суд во Битола. (18057)

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 194/98 од 9.X.1998 година објавува дека е отворена стечајна постапка и истовремено се заклучува над стечајниот должник ПТУП “Елена-93” - Кавадарци, ул.“Прилепска” бр. 26.

Од Основниот суд во Кавадарци. (18058)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Ст.бр.874/96 од 2.VI.1998 година заклучена е стечајна постапка над стечајниот должник Претпријатије за производство, трговија на големо и мало “Астибо” увоз-извоз од Скопје, ул.“Катлановска” бр. 16 со жиро сметка бр. 40100-601-180827.

По правосилноста на ова решение стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (18300)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Ст.бр.1097/96 од 24.IV.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ПППУТ “Ботос” увоз-извоз од Скопје, ул. “Методи Митевски” бр. 10/3-4.

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Арминовски Мито од Скопје, ул.“Патар Мануков” бр.236, телефон 263-992.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 03.XI.1998 година, во 9,40 часот, во барака бр. 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (18535)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решението Ст.бр.334/97 од 2.II.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТУП “Дра - Ком” од Тетово, ул. “180” Кула III бр. 1.

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Глигур Симоски од Тетово, ул.“Благоја Тоска” бр.222.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 24.XI.1998 година, во 9,30 часот, во соба број 7/1 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (18540)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Ст.бр. 661/97 од 05.X.1998 година е заклучена стечајната постапка над должникот Претпријатије за угостителство и туризам увоз извоз “Унико” - Скопје, бул. “Партизански одреди” бр. 3 и жиро сметка 40100-601-106963.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18577)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Ст.бр. 300/96 од 05.X.1998 година е заклучена стечајната постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "Пела Турс" ДОО - Скопје, ул. Влез Стара скопска чаршија и жиро сметка 40100-601-87701.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18578)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Ст.бр. 1034/96 од 11.XII.1996 година објавува дека отвори стечајна постапка над Претпријатието за производство внатрешна и надворешна трговија на големо и мало "Ибро-Пром" - с. Бојане - Скопско и жиро-сметка 40120-601-178437, но истата не се спроведува.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник претпријатие за производство внатрешна и наворешна трговија на големо и мало "Ибро-Пром" - с. Бојане - Скопско. Се задолжува Заводот за платен промет да изврши гаснење на жиро-сметката на должникот 40120-601-178437 по правосилноста на решението. Стечајниот должник по правосилноста на решението да се брише од регистарот на претпријатија при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18797)

Основниот суд во Прилеп со решението Ст.бр. 14/97 од 09.X.1998 година даде согласност на одлуката за трансформација бр. 03-18/2 од 10.IV.1998 година донесена од УП при ДОО "Златара" - Крушево, со која е предвидено должникот да се организира како Друштво со ограничена одговорност "Златара" - Крушево.

Стечајната постапка према должникот ДОО "Златара" - Крушево се запира.

Од Основниот суд во Прилеп. (18914)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решението Ст.бр.84/96 од 19.X.1998 година по предлог на стечајниот управник се отвора постапка за присилно порамнување во стечај помеѓу должникот ПП "Еуро-комерц" од Тетово, ул."А.Здравковски" бр. 11 со жиро-сметка 41500-601-3161 при ЗПП на РМ - Филијала Тетово и неговите доверители на начин што стечајниот должник обврските спрема своите доверители е должен да ги исплати во 100% износ утврден во текот на постапката без камата во рок од 6 месеци (шест месеци) по правосилноста на решението за одобреното присилно порамнување.

Рочиште за присилно порамнување се определува за 26.XI.1998 година во 10 часот, соба 7/1, на кое се повикуваат доверителите за склучување на присилното порамнување.

Од Основниот суд во Тетово. (18915)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решението Ст.бр. 51/97 од 14.X.1998 година го одобри присилното порамнување на должникот ТП "Агропромет-Тиквешанка" АД - во стечај - Кавадарци, ул.

"Индустриска" бб и неговите доверители со следната содржина:

Должникот ТП "Агропромет-Тиквешанка" АД Кавадарци, должен е да ги исплати обврските према доверителите 100% со рок на исплата од три години сметано од денот на одобрувањето на присилното порамнување, со камата согласно Законот за висината на стапката на затезна камата сметано од денот на склучувањето на присилното порамнување до исплатата. Ова порамнување има правно дејство и према доверителите чии побарувања стасале за наплата до 14.X.1998 година иако не учествувале во постапката за присилно порамнување како и према доверителите кои учествувале во постапката за присилно порамнување, а нивните побарувања се оспорени доколку дополнително истите бидат утврдени. Извршните исправи и други одлуки кои имаат својство на извршни исправи, а кои се однесуваат на побарувања према должникот можат да се извршат само под услов на ова порамнување.

Ова решение има сила на извршна постапка.

Се запира стечајната постапка над стечајниот должник ТП "Агропромет-Тиквешанка" АД Кавадарци, поведена го пријава на Завод за платен промет на РМ експозитура - Кавадарци со решение Ст.бр. 51/97 од 04.IX.1997 година.

За ВД генерален директор на ТП "Агропромет-Тиквешанка" АД - Кавадарци се назначува лицето Ристо Димитров, дипл.економист.

Од Основниот суд во Кавадарци. (18916)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 13/97 од 30.IV.1998 година над ПП "Сканорама"-Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ка заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (18917)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 141/95 и 360/95 од 03.IX.1998 година стечајната постапка над ПП "Него Пром" од Битола ја заклучи поради немање на имот.

Од Основниот суд во Битола. (18918)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 740/96 од 16.X.1998 година го одобри предлогот за присилно порамнување склучен помеѓу доверителите и должникот ПП "Кола - Комерц" - Битола и стечајната постапка ја запре.

На доверителите чии побарувања се утврдени ќе им се исплатат побарувањата во рок од една година со каматна стапка од 6%.

Од Основниот суд во Битола. (18919)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решението Ст.бр. 225/97 од 14.X.1998 година привремено се запира стечајната постапка над АД "8-ми Ноември" - Неготино за период од 12 месеци од правосилноста на решението.

АД "8-ми Ноември" - Неготино продолжува со работа.

Одборот на доверители веднаш да формира Управен одбор, како орган на управување на претпријатието и да ги определи лицата на кои им го доверува организирањето и застапувањето на претпријатието-должник.

Управниот одбор во рок од 60 дена да донесе програма за финансиска и сопственичка трансформација и ја достави до судот за определување на рочиште за прифаќање на програмата.

Од Основниот суд во Кавадарци. (18247)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решението Ст.бр.74/96 од 19.X.1998 година по предлог на стечајниот управник се отвора постапка за присилно порамнување во стечај помеѓу должникот ПТП “Чарли” од Тетово, ул.“Илинденска” бр. 175 и неговите доверители, на начин што стечајниот должник обврските спрема своите доверители е должен да ги плати во 100% износ утврден во текот на постапката без камата во рок од 6 (шест) месеци по правосилноста на решението за одобреното присилно порамнување.

Рочиште за присилно порамнување се определува за ден 26.XI.1998 година во 9,30 часот, соба 7/1 на кое се повикуваат доверителите за склучување на присилното порамнување.

Од Основниот суд во Тетово. (18920)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 268/98 од 19.X.1998 година, над ПП “Еделвајс” - Битола, ул.“Прилепска” бр. 64/10,дејност трговија на мало, со жиро сметка 40300-601-27962 што се води при ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (18923)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Ст.бр. 15/96 од 31.III.1997 година е заклучена стечајната постапка над должникот ППТ “ТКБ” увоз-извоз - Скопје, ул.“Васил Горгов” бр. 29 и жиро сметка 40100-601-64709.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, (19008)

Во огласот за стечај бр. 17663, објавен во “Службен весник на РМ” бр. 51 од 17 октомври 1998 година на страна 2871, во вториот ред наместо: “Струга промет” треба да стои: “Струга проект”.

Во огласот бр. 13654, објавен во “Службен весник на РМ” бр. 41 од 14 август 1998 година, на страна 2227, во првиот став, наместо зборовите: “е отворена стечајна постапка над должникот” треба да стои: “повеќе претходна постапка за утврдување на причините за отворање на стечајна постапка”.

С О О П Ш Т Е Н И Е

Се известуваат сите доверители на должникот ПОС „ТИКВЕШ“ – во стечај, Неготино дека на ден 06.11.1998 година во 12 часот во седиштето на должникот ќе се одржи СОБРАНИЕ НА ДОВЕРИТЕЛИ со следниот Дневен ред:

1. Донесување на Одлука за потврдување на Одлуката за формирање Одбор на доверители образуван од страна на Стечајниот совет.

2. Разгледување на Извештајот на Стечајниот управник.

3. Донесување на насоки и задолженија за Стечајниот управник за подготвување на Стечаен план.

4. Разно.

ПОС „ТИКВЕШ“ – во стечај, Неготино

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 69/98 од 15.X.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, инженеринг, изведување, промет на големо и мало “Процесор” увоз-извоз ц.о. од Скопје, бул.“Јане Сандански” бр. 116-5/4 со жиро сметка 40100-601-3139.

За ликвидационен управник се определува Стеван Димитриевски од Скопје, ул.“Горче Петров” бр. 1-1/43.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према друштвото во ликвидацијата, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18170)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 67/98 од 15.X.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за транспорт, промет и услуги “Елзона-Компани” експорт-импорт - д.о.о. од Скопје, ул.“50-та Дивизија” бр. 20 со жиро сметка 40100-601-343637.

За ликвидационен управник се определува Драган Величковски од Скопје, ул.“Крсте Мисирков” бр. 9/10 и телефон 237-754.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према друштвото во ликвидацијата, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18135)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 66/98 од 16.X.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за трговија на големо и мало “Аида - Комерц” - д.о.о. извоз-увоз од Скопје, бул. “АСНОМ” бр. 72/1-33 со жиро сметка 40100-601-155028.

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од Скопје, ул.“Ордан Чопела” бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према друштвото во ликвидацијата, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18374)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 30/98 од 24.IX.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот Претпријатие за промет на стоки на големо и мало и над Трговија "Тамил-Комерц" ц.о. од Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 27а/22 со жиро сметка 40100-601-26539.

За ликвидационен управник се определува Георгиевски Зоран од Скопје, ул. "Пресека" бр. 39.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према друштвото во ликвидацијата, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18347)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението Л.бр.147/98 од 22.X.1998 година се заклучува ликвидационата постапка над Претпријатието за промет, туристичко посредување и деловни услуги "Торес" од Скопје, експорт-импорт, ул. "Јужно Моравски Бригади" бр. 14-а со жиро-сметка 40110-601-53456.

По правосилноста на решението, ликвидациониот должник да се брише од регистарот на претпријатието при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (19091)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр. 2771/97 од 16.X.1998 година се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија д.о.о. "Нате" од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 3-4-7 со жиро сметка 40100-601-122586.

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатието при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (19090)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 46/98 од 25.IX.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, трговија и услуги "Агровет" ц.о. од Скопје, ул. "Баница" бр., 26 со жиро сметка 40100-601-72322.

За ликвидационен управник се определува Ацевски Зоран од Скопје, ул. "Њу Делхиска" бр. 2/4-21.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидацијата, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16089)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 19/98 од 18.IX.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија "Кобра-Г" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Чаирчанка" бр., 16-а локал бр. 057, со жиро сметка 40100-601-271232.

За ликвидационен управник се определува Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15, телефон 526-250.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16363)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 49/98 од 29.IX.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за застапување, услуги и трговија на големо и мало "Симпекс" д.о.о. од Скопје увоз-извоз, ул. "Беровска" бр., 2-2/15 со жиро сметка 40100-601-158579.

За ликвидационен управник се определува Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16364)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 21/98 од 23.IX.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот "Инвлат-Комерц" Претпријатие за производство, услуги и внатрешен промет на големо и мало д.о.о. од Скопје, ул. "Александар Македонски" бр.13 со жиро-сметка 40120-601-62532.

За ликвидационен управник се определува Мирко Колевски од Скопје, ул. "Видоје Смилевски Бато" бр. 73/2/1 и телефон 431-278.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18573)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 51/98 од 07.X.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за угостителство и трговија на големо и мало "Александар" од Скопје, ул. "Славеј Планина" бр. 4-б со жиро сметка 40100-601-247436.

За ликвидационен управник се определува Александар Крсто од Скопје, ул. "Славеј Планина" бр. 4-б.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18799)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 34/98 од 14.IX.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за производство, промет и услуги "ДМ-Мебел" д.о.о. од Скопје, ул. "Ратко Митровиќ" бб, со жиро-сметка 40100-601-363649.

За ликвидационен управник се определува Петровски Милан од Скопје, ул. "Ратко Митровиќ" бб.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18979)

Во огласот за ликвидација бр. 17664, објавен во "Службен весник на РМ" бр. 51 од 17 октомври 1998 година, на страна 2871, во осмиот ред наместо: "Од Основниот суд Скопје I - Скопје" треба да стои: "Од Основниот суд во Куманово".

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Нотар Ленка Панчева, со службено седиште во Општина Чаир, ги известува сосопствениците, заедничките сопственици и сопствениците на граничните парцели со парцелите КП бр. 352, КО Вродец во место викано Гнејно дека сопственикот на наведената парцела господин Панковски Драган од село Велин-Богово, населба Илинден ја продава наведената парцела со вкупно површина од 603 метри квадратни по цена од 38.720,00 денари, или по 64 денари за еден метар квадратен.

Доколку сосопствениците, заедничките сопственици и сопствениците на граничните парцели сакаат да го користат предимственото право за купување предвидено во Законот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас да ја депонираат купопродажната цена во нотарски

депозит. Во спротивно, продавачот ќе ја продаде на друг купувач.

Нотар Панчева Ленка, општина Чаир - Скопје. (18007)

Се продава земјоделско земјиште-нива, построена на КП број 929, место викано "Црвеница", класа 4, со површина од 690 метри квадратни, во КО Арачиново, сопственост на Синани Исен Имер од Скопје, с. Арачиново, ул. "25" бр. 2, за цена од 103.500,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Косев Михаил, ул. "Беласица" бб, Скопски савм, Скопје. (18206)

Се продава земјоделско земјиште-парцела КП. бр. 797 - нива класа трета во површина од 3.250 метри квадратни на место викано "Габабара", завъедена во Посебен лист број 237 за КО Могила, сопственост на лицето Трајан Кочишки од село Крклино, за цена од 10.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до сопственикот Трајан Кочишки - село Крклино, или нотар Веселинка Дербанова-Кретева, ГРОЗД Л-5, Битола. (18234)

Се продава земјоделско земјиште - нива построена на КП број 416/2, место викано "Млака", класа 3, со површина од 1044 метри квадратни, во КО Милетино - Тетово, сопственост на Селмани Арун Мусо од село Милетино, Тетово, за цена од 13.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотар Тодор Бошковски, ул. "ЈНА" број 61 - Тетово. (18236)

Се продава земјоделско земјиште - нива построена на КП број 675/1, план 7, скица 13, место викано "Мургач", класа 3, со површина од 2423 метри квадратни, во КО Саракино - Тетово, сопственост на Садик Аабија Нуредин од село Палатица, Тетово, за цена од 100.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотар Тодор Бошковски, улица ЈНА” број 61, Тетово. (18238)

Се разменува земјоделско земјиште-нива построено на КП број 281, скица УП бр. 1201/932, место викано “Прибрежок”, класа 4, со површина од 3440 метри квадратни, во КО Тетово, опишано по ПЛ бр. 281 сопственост на Елези Исљамов Иљаз, со недвижниот имот сопственост на Мурсели Неџије и Мурсели Мурсељ кој се наоѓа на КПО бр. 245/3 на м.в. “Прибежок” под објект во површина од 204 метри квадратни, двор во површина од 436 метри квадратни пат во површина од 1123 метри квадратни, опишано по ПЛ бр. 267 на КО-Шемшево.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на Република Македонија” писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотар Наџи Зекири, ул. “Борче Кочовски” бр. 46 во Тетово. (18240)

Се продава земјиште - ливада построена на КП бр. 28 дел 4, место викано “Внешта сара”, класа 5, со површина од 800 метри квадратни, на КО М.Речица, опишана по ПЛ бр. 249 сопственост на Јусуфи Таџедин, за цена од 217.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на Република Македонија” писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотар Наџи Зекири, ул. “Борче Кочовски” бр. 46 во Тетово. (18242)

Се продава земјоделско земјиште-нива поставена на К.П.бр.705 место викано “Друм” со вкупна површина од 88,21 ари, класа 2 во К.О. Добрејци општина Струмица, сопственост на Таке Киро Дробаров од Добрејци, по цена од 2.200,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на Република Македонија” писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Соња Божиночева, ул. “Сандо Масев” бр. 1 во Струмица. (18543)

Се продава земјоделско земјиште-пасиште, построено на КП бр. 639, дел 4 план 005, скица 008 во место викано “Долна Гнојна”, класа 4, во површина од 347 метри квадратни, во КО Бродец, сопственост на Спасовски Крсто Драган од Скопје за цена од 21.514,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на

Република Македонија” писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотар Светлана Лазаревиќ, општина Чаир, ул. “Костурска” бр. 18-5/1-Скопје. (17000)

Нотар Ленка Панчевска, со службено седиште во општина Чаир, ги известува сосопствениците, заедничките сопственици и сопствениците на граничните парцели со парцелите КП бр. 660 КО Побожје дека сопственикот на наведената парцела господин Ѓаковски Светозар Кирил од село Мралино поради три деветини идеален дел од парцелата која е со вкупна површина од 639 метри квадратни по цена од 130 денари за еден метар квадратен; една третина идеален дел од парцелата КП 2406 КО Побожје со вкупна површина од 5310 метри квадратни по цена од 70 денари по еден метар квадратен; три дваесетчетвртини идеален дел од парцелата КП бр. 730 КО Побожје со вкупна површина од 581 метар квадратен по цена од 70 денари за 1 метар квадратен; парцела КП бр. 677 пасиште со површина од 81 метар квадратен и 20 метри квадратни под помошна зграда по цена од 3000 денари; КП бр. 2194 КО Побожје во површина од 1022 метри квадратни по цена од 70 денари по еден метар квадратен.

Доколку сосопствениците, заедничките сопственици и сопствениците на граничните парцели сакаат да го користат предимственото право, за купување предвидено во Законот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена од објавување на овој оглас, да ја депонираат купопродажната цена во нотарски депозит. Во спротивно, продавачот ќе ја продаде на друг купувач.

Нотар Панчевска Ленка, општина Чаир-Скопје.

(16978)

Се продава земјоделско земјиште-овошна градина, построено на КП бр. 37/4, дел 4, план 1, скица 2, во место викано “Калуѓерова Глава”, класа 5, во површина од 821 метар квадратен, во КО Радишани, сопственост на Стефанов Младен Миливоје од Скопје за цена од 180.620,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на Република Македонија” писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотар, Светлана Лазаревиќ, општина Чаир, ул. “Костурска” бр. 18-5/1, Скопје. (18455)

Нотар Ленка Панчевска, со службено седиште во општина Чаир, ги известува сосопствениците, заедничките сопственици и сопствениците на граничните парцели со парцелите КП бр. 487, КО Кучково во место викано “Селски Забел” дека сопственикот на наведената парцела господин Стојановски Михајло од Скопје, ул. “Маршал Тито” бр. 16, ја продава наведената парцела со вкупна површина од 560 метри квадратни по цена од 60,00 денари за еден метар квадратен.

Доколку сосопствениците, заедничките сопственици и сопствениците на граничните парцели сакаат да го користат предимственото право за купување предвидено во Законот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена од објавување на овој оглас да ја депонираат купопродажната цена во нотарски депозит. Во спротивно, продавачот ќе ја продаде на друг купувач.

Нотар Панчевска Ленка, општина Чаир - Скопје.
(18526)

Се продава земјоделско земјиште-нива, построена на КП број 47/2, план 2, скица 4, место викано "Ограда", класа 4, со површина од 1060 метри квадратни во КО Бунарџик, сопственост на Гелевска Радича од скопје, ул."Карл Либнехт" бр.1/1-6, за цена од 63.600,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Косев Михаил, ул."Беласица" бб, Скопски Саем, Скопје.
(18556)

Се продава земјоделско земјиште-нива, построено на КП бр.295/2, план 1, скица 3, во место викано "Падарница",нива класа 5,во површина од 1323 метри квадратни, во КО Радишани, сопственост на Стефанов Младен Миливоје од Скопје, за цена од 300.000,00 де-нари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават на нотар Светлана Лазаревиќ, општина Чаир, ул."Костурска" бр. 18-5/1, Скопје.
(18569)

Се продава земјоделско земјиште - нива построена на КП број 7155, во место викано "Косејол", овошна градина, класа 2, со површина од 2843 метри квадратни, во КО Тетово, сопственост на Михајловски Ќирко Душан, од Тетово, ул."132" број 4, за цена од 280.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотар Тодор Бошковски, ул."ЈНА" број 61, Тетово.
(18572)

Се продава 2/5 идеален дел од земјоделско земјиште-овошна градина, построена на КП број 69/12, план 5, скица 21, место викано "Брест", класа 4, со површина од 1138 метри квадратни, во КО Катланово, сопственост на Младеновски Драги од Скопје, ул."Павле Илиќ" бр. 11/1-6, за цена од 61.425,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Косев Михаил, ул."Беласица" бб, Скопски саем, Скопје.
(18588)

Се продава земјоделско земјиште-ливади построено на КП број 1583 и 1584, план 6, скица 14, место викано "Мртвица", класа 3 со површина 258 и 230 метри квадратни, во КО Доброшани сопственост на Петревски Стојан од Орашец и Точевски Лазо од с. Стајковци, за цена од 5 ДМ по 1 метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавата за прифаќање на понудата да се достави до нотар Јорданка Митевска, плоштад "Маршал Тито" бр. 35-1/2 во Куманово.
(18921)

Се продава земјоделско земјиште-нива построена на КП број 1021/5, план 16, скица 40, место викано "Село", класа 5 со површина од 517 метри квадратни во КО Маврово, сопственост на Пеџоски Ѓоре, за цена од 245.675,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотар Весна Василеска, ул."Браќа Ѓиноски" бб, во Гостивар.
(18924)

Се продава земјоделско земјиште-овошна градина, построена на КП 352, план 2, скица 3 на место викано "Ограде", 4 класа со површина од 523 метри квадратни, во КО Цепчиште, сопственост на Крстевски Милев Благоја, за цена од 78.450,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се доставуваат до нотар Тодор Бошковски од Тетово, ул."ЈНА" бр. 61.
(18925)

Се продава земјоделско земјиште-нива, построена на КП број 109; план 3, скица 3, на место викано "Село", 5 класа со површина од 340 метри квадратни, во КО Јадоарце, сопственост на Павловска Боризова Донка, за цена од 17.000, 00 денари

Се продава земјоделско земјиште-шума, построена на КП 110, план 2, скица 2, на место викано "Тер-

зиино", 3 класа, со површина од 2538 метри квадратни, на КО Јадоарце сопственост на Павловска Борозова Донка, за цена од 177.660,00 денари.

Се продава земјоделско земјиште-нива, построена на КП 110, план 2, скица 2, на место викано "Терзиино"; 5 класа, со површина од 3000 метри квадратни, на КО Јадоарце, за цена од 150.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотар Бошковски Тодор од Тетово, ул."ЈНА" број 61. (18926)

Се продава земјоделско земјиште-нива, построена на КП број 1800/10, план 4, скица 6, место викано "Табренски дол", класа 7, со површина од 1500 метри квадратни во КО Добри Дол, сопственост на Ѓорѓи Динески од скопје, ул."Вера Јоџиќ" бр. 23/1-9, за цена од 150.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Косев Михаил, ул."Беласица" 66, Скопски саем, Скопје. (19087)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр.207551/94, издаден од УВР - Скопје на име Цветковски Никола, ул."М. Орешковик" бр., Скопје.

Пасош бр.955755/96, издаден од УВР - Скопје на име Нафи Туша, с. Блаце, Скопје. (18166)

Пасош бр.124017/93, издаден од УВР - Скопје на име Анчевски Игор, ул."Речиште" бр.11, Скопје. (18180)

Пасош бр.1043260/97, издаден од УВР - Скопје на име Никчевски Зоран Вучидол, ул."81" бр.7, Скопје.

Пасош бр.131816/93, издаден од УВР - Скопје на име Рогачи Мелита, ул."Влае" бр.59-а, Скопје. (18187)

Пасош бр.149068/94, издаден од УВР - Велес на име Гладе Соња, ул."Игманска" бр.13, Велес. (18194)

Пасош бр.1020270/97, издаден од УВР - Скопје на име Сулејмани Шукрие, ул."Ј. Михајловиќ" бр.2-а, Скопје.

Пасош бр.1142061/98, издаден од УВР - Скопје на име Сулејмани Сокол, ул."Ј. Михајловиќ" бр.2-а, Скопје.

Пасош бр.1142080/98, издаден од УВР - Скопје на име Сулејмани Емире, ул."Ј. Михајловиќ" бр.2-а, Скопје.

Пасош бр.1069893, издаден од УВР - Скопје на име Стафа Себахат, бул."Макед. Кос. Бриг." бр.6, Скопје.

Пасош бр.0431614/94, издаден од УВР - Скопје на име Бејтула Рамадани, ул."Божин Николов" бр.50, Скопје.

Пасош бр.351283/94, издаден од УВР - Скопје на име Сљамов Мусли, с. Сарај, ул."3" бр.5, Скопје. (18207)

Пасош бр.1030883/97, издаден од УВР - Скопје на име Живко Карев, ул."Маџари" бр.30/2-15, Скопје. (18208)

Пасош бр.0537041/94, издаден од УВР - Скопје на име Зоран Николовски, ул."Б. Менков" бр.3/4-5, Скопје.

Пасош бр.555823/95, издаден од УВР - Скопје на име Амет Селими, ул."7" бр.45, с. Синѓелиќ, Скопје. (18213)

Пасош бр.0174977 на име Јахјаја Намик, с. Горна Бањица, Гостивар. (18237)

Пасош бр.145623 на име Салији Мехмет, с. Врпчиште, Гостивар. (18239)

Пасош на име Даим Мехмеди, с. Непроштено, Тетово.

Пасош бр.0928057, издаден од УВР - Винаца на име Цонев Станко, с. Градец, Винаца. (18243)

Пасош бр.1076920 на име Кочоски Сотир, ул."Душко Наумоски" бр.16, Прилеп. (18244)

Пасош бр.0347759, издаден од ОВР - Крива Паланка на име Камберов Шабедин, ул."Единство" бр.25, Крива Паланка. (18245)

Огласот објавен во Службен весник на РМ" бр.51/98 за пасош бр.896151/96 на име Дарко Славков, бул."В.

С. Бато" бр.77/1-1, Скопје, се сторнира. (18353)

Пасош бр.208617/94, издаден од УВР - Скопје на име Зеќири Шабан, с. Глумово, Скопје. (18382)

Пасош бр.0252659, издаден од УВР - Гостивар на име Шабани Фети, с. Врпчиште, Гостивар. (18433)

Пасош бр.0975577/97, издаден од УВР - Скопје на име Попова Доротеа, бул."Маркс и Енгелс" бр.1/4-9, Скопје. (18440)

Пасош бр.031556/93, издаден од УВР - Скопје на име Ајрадини Беса, ул."К. Мисирков" бр.9/1, Скопје.

Пасош бр.835160/96, издаден од УВР - Скопје на име Јусуф Реџеџи, с. Крушопек, Скопје. (18456)

Пасош бр.0306288/94, издаден од УВР - Гостивар на име Цафери Аџрим, с. Форино, Гостивар. (18463)

Пасош бр.540110, издаден од УВР - Скопје на име Шериф Шерифи, с. Арачиново, Скопје. (18465)

Пасош бр.131066/93, издаден од УВР - Скопје на име Керим Шенол, ул."Ј. Ивановиќ" бр.2/2-9, Скопје.

Пасош бр.0678608/95, издаден од УВР - Скопје на име Никола Ташевски, ул."Ленинова" бр.72/1-14, Скопје.

Пасош бр.450336/94, издаден од УВР - Скопје на име Усмедин Саит, ул."152 а-бис" бр.7, Скопје. (18529)

Пасош бр.360917/94, издаден од УВР - Скопје на име Наим Динарица, ул."Севастополска" бр.52, Скопје.

Пасош бр.153405/93, издаден од УВР - Скопје на име Аље Динарица, ул."Севастополска" бр.52, Скопје.

Пасош бр.386149/94, издаден од УВР - Скопје на име Христов Душан, ул."Хо Ши Мин" бр.168 а, Скопје.

Пасош бр.267187/94, издаден од УВР - Куманово на име Камбери Џезми, с. Липково, Куманово. (18567)

Пасош бр.727287/95, издаден од УВР - Скопје на име Поповска Тала, ул."П. Тољати" бр.106-а, Скопје.

Пасош бр.058124/93, издаден од УВР - Скопје на име Дафинка Смокварска, бул."В.С.-Бато" бр.25/3-5, Скопје.

Пасош бр.1067871/98, издаден од УВР - Куманово на име Цветат Зенели, с. Опае, Куманово. (18582)

Пасош бр.131861/93, издаден од УВР - Скопје на име Ивановски Сениша, бул."В.С.-Бато" бр.87/1-8, Скопје.

Пасош бр.0174201, издаден од УВР - Гостивар на име Салахи Мурат, с. Беловиште, Гостивар. (18669)

Пасош бр.914645, на име Кузмановска Ивона, ул."Матија Губец" бр.72, Битола. (18670)

Пасош бр.914646 на име Кузмановски Благој ул."Матија Губец" бр.72, Битола. (18673)

Пасош бр.371623/94, издаден од ОВР - Струга на име Исмајловски Цветат, с. Подгорци, Струга. (18693)

Пасош бр.418666, издаден од УВР - Куманово на име Сељами Адеми, с. Отља, Куманово. (18695)

Пасош бр.944231, издаден од УВР - Кочани на име Ступар Гордана, ул."Раде Кратовче" бр.75, Кочани.

- Пасош бр.0364715 на име Екрем Рифат, ул."Даме Груев" бр.262, Охрид. (18701)
- Пасош бр.527335/95, издаден од ОВР - Струга на име Кожески Душан, ул."Ристо Крле" бр.2/3/11, Струга.
- Пасош бр.1131402/98, издаден од УВР - Тетово на име Јанкулоска Слабана, с. Брвеница, Тетово. (18795)
- Пасош бр.736032/95, издаден од УВР - Тетово на име Фикрет Цемали, с. Нереште, Тетово. (18796)
- Пасош бр.251139, издаден од УВР - Гостивар на име Ибиши Тефик, с. Чајле, Гостивар. (18805)
- Пасош бр.931043/96, издаден од УВР - Скопје на име Вели Ремзи, с. Трубареве, ул. "М. Ацев" бр.5, Скопје.
- Пасош бр.475171/94, издаден од УВР - Скопје на име Штерјова Славица, ул. "Социјалистичка Зора" бр.5/15, Скопје. (18826)
- Пасош бр.130291/93, издаден од УВР - Скопје на име Штерјов Кољо, ул. "Социјалистичка Зора" бр.5/1-5, Скопје". (18831)
- Пасош бр.1123738/98, издаден од УВР - Скопје на име Штерјов Саше, ул. "Социјалистичка Зора" бр.5/1-5, Скопје. (18851)
- Пасош бр.1122889/98, издаден од УВР - Скопје на име Штерјов Аце, ул. "Социјалистичка Зора" бр.5/1-5, Скопје. (18859)
- Пасош бр.01010376/97, издаден од УВР - Скопје на име Поповски Иван, ул. "Ј. Гаргарин" бр.71-а, Скопје.
- Пасош бр.0856423 на име Самокоски Благоја, ул. "Горе Горески" бр.9, Прилеп. (18930)
- Пасош бр.0966593, издаден од УВР - Прилеп на име Амзоска Ерзихана, ул. "Борис Кидрич" бр.109, Прилеп.
- Пасош бр.268295/94, издаден од УВР - Куманово на име Ајвазовиќ Ремзије, с. Опае, Куманово. (18932)
- Пасош бр.406723 на име Хусејни Османфари, с. Врапчиште, Гостивар. (18933)
- Пасош бр.1054681, издаден од УВР - Гевгелија на име Савиќ Божидар, бул. "Гевгелија" бр л 2/22, Гевгелија. (18945)
- Пасош бр.0551259 на име Темелковски Тони, с. Сирково, Кавадарци. (18970)
- Пасош бр.093749 на име Рамадани Амиде, с. Србиново, Гостивар. (18971)
- Пасош бр.407422/94 на име Исени Зулкуфли, с. Шипковица, Тетово. (18972)
- Пасош на име Бешири Лирије, ул. "Вл. Пат" бр.56, Кичево. (18973)
- Пасош бр.056677, издаден од УВР - Прилеп на име Дамески Љубе, ул. "Јоска Јорданоски" бр.162, Прилеп.
- Пасош на име Ивановова Верица, ул. "Караман Атанас", Струмица. (19011)
- Пасош бр.1099297/98, издаден од УВР - Скопје на име Ѓорѓи Симоноски бул. АСНОМ бр.16/1-23, Скопје.
- Пасош бр.770094, издаден од УВР - Охрид на име Стојковиќ Ана, ул. "Сатеска" бр. 40-3/7, Охрид. (19013)
- Пасош бр.1126637, издаден од УВР - Охрид на име Димзовски Илија, ул. "Ј. Сандански" бр.59 а, Охрид.
- Пасош бр.252478 на име Зеќири Цемо, с. Симница, Гостивар. (19034)
- Пасош бр.0515088/95, издаден од УВР - Тетово на име Адеми Бесник, с. Д.Палчиште, Тетово. (19035)
- Пасош бр.1036170/97, издаден од ОВР - Ресен на име Миле Спасе, с. Туминец - Р.Албанија, Ресен. (19036)
- Пасош бр.0992152, издаден од УВР - Скопје на име Исеин Фадиљ, ул. "А. Авдовиќ" бр.28/17, с. Сингелиќ, Скопје. (19082)
- Пасош бр.791718/95, издаден од УВР - Скопје на име Асаноска Сузана, ул. "Злетовска" бр.34, Скопје.
- Пасош бр.132154, издаден од УВР - Скопје на име Мурати Февзи, ул. "Менделеева" бр.69, Скопје. (19092)
- Пасош бр.451428/94, издаден од УВР - Скопје на име Ваков Александар, ул. "Маџари" бр. 30/1-16, Скопје.
- Пасош бр.170149/93, издаден од УВР - Куманово на име Видановиќ Нинослав, ул. "Леџинова" бр.20, Куманово. (19094)
- Пасош бр.133773/93, издаден од УВР - Скопје на име Бошњакоски Нинослав, ул. "Хо Ши Мин" бр.1606, Скопје. (19095)
- Пасош бр.1004665/97, издаден од УВР - Скопје на име Рафет Фета, с. Сингелиќ, ул. "3" бр.124 б, Скопје.
- Пасош бр.640384/95, издаден од УВР - Скопје на име Кимовска Верица, ул. "Разлошка" бр.7/1-3, Скопје.
- Пасош бр.517631, издаден од УВР - Тетово на име Ибрахим Салији, с. Д. Палчиште, Тетово. (19117)
- Пасош бр. 133010/93, издаден од УВР - Скопје на име Станковски Миливоје, ул. "Б.Миладиновци" бр.84, Скопје. (19123)
- Пасош бр.163362/94, издаден од УВР - Тетово на име Рушити Неџади, с. Стримница, Тетово. (19126)
- Пасош бр.7675/96 на име Алијоски Азем, с. Стрелци, Кичево. (19131)
- Пасош бр.0579524/95, издаден од ОВР - Делчево на име Стојковски Дејан, с. Габрово, Делчево. (19134)
- Пасош бр.697763, издаден од ОВР - Струмица на име Танчева Љилјана, ул. "Младинска" бр. 94/1-18, Струмица. (19138)
- Пасош бр.1051210, издаден од УВР - Струмица на име Христов Влатко, ул. "Јонко Цветинов" бр.50-1/4, Струмица. (19140)
- Пасош бр.1097780 на име Спасов Борис ул. "Братство Единство" бр. 48/11, Струмица. (19142)
- Пасош бр.649095 на име Спасова Ката, ул "Братство Единство" бр.48/11, Струмица. (19143)
- Пасош бр.0926118/96, издаден од УВР - Тетово на име Беќири Шакир, с. Чифлик, Тетово. (19146)
- Пасош бр.544683, издаден од УВР - Струмица на име Ивановски Зоран, с. Турново бр. 29, Струмица. (19147)
- Пасош бр.1095912, издаден од УВР - Куманово на име Ибрахим Алији, ул. "Никола Тесла" бр.87, Куманово.
- Пасош бр.118857, издаден од УВР - Ретово на име Бафчари Ајрула, с. Седларце, Тетово. (19164)
- Пасош бр.230444 на име Абази Шефти, с. Врапчиште, Гостивар. (19166)
- Пасош бр.799477, издаден од УВР - Куманово на име Селџами Ферати, с. Черкеско Село, Куманово. (19178)
- Пасош бр.529000/95, издаден од ОВР - Струга на име Винца Наим, с. Велешта, Струга. (19182)
- Пасош бр.929228, издаден од УВР - Струмица на име Митрев Митко, с. Ново Коњарево бр.141, Струмица.
- Чекови од бр.3393616 до 3393620 и 4113309, од тековна сметка бр.122391-29, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Лилјана Јовановска, Скопје.
- Чековите бр.28247 и 28248, од тековна сметка бр. 24167-13, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Илинче Митева, Скопје. (18186)
- Чекови од бр.4269489 до 4269503, од тековна сметка бр.109933-45, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Симовска Душанка, Скопје. (18210)
- Чек бр.32846086, од тековна сметка бр.212674931, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Груевска Цветанка, Скопје. (18375)
- Чекови од бр.3989739 до 3989743, од тековна сметка бр.68600-94, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Мерџановска Слободанка, Скопје.(18448)

Чекови од бр.4020950 до 4020959, од тековна сметка бр.118224-20, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Давковска Александра, Скопје. (18451)

Чек бр.2003261, од тековна сметка бр.6597139-00, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Здравкова Катерина, Скопје. (18535)

Чекови од бр.302777 до 302782, од тековна сметка бр.61391-13, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Нацакова Цвета, Скопје. (18544)

Чекови бр.3136294, 3136296, 3136298, 1722622 и 1722623, од тековна сметка бр.7634013, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Елизабета Атанасова, Скопје. (18562)

Чекови од бр.3372381 до 3372384, од тековна сметка бр.6226696, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Антоновски Ристо, Скопје. (18583)

Чекови од бр.17449271 до 17449273, од тековна сметка бр.108756/11, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Стево Крума, ул."Фрањо Клуз" бр.8/90, Скопје. (18592)

Чек бр.3925260, од тековна сметка бр.84729-86, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Иван Најчески, Скопје. (18734)

Чек бр.80003311003, од тековна сметка бр.12705944, издаден од Комерцијална Банка АД Скопје на име Николовска Жаклина, Скопје. (18928)

Чекови бр.3864527, 3864528 и 3864529, од тековна сметка бр.0200485910, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Бајкова Вергина, Охрид. (19078)

Избирачка легитимација бр.12453876-01-01, издадена од Скопје на име Спасовски Бранко, ул."14" бр5 Индиково, Скопје. (19079)

Избирачка легитимација бр.12449879-01-01, издадена од Скопје на име Бисера Љотиќ, с. Индиково, Скопје.

Чекови од тековна сметка, издадени од Босанска Крупа - Б и Х на име Остојќи Желко, Скопје. (19098)

Чекови од бр. 4146719 до 4146735, од тековна сметка бр.125152-18, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Марија Цветановска, Скопје. (19106)

Чекови од бр.32798 до 32804; од бр. 35640 до 35649; од бр. 941312 до 941321; од бр. 942041 до 942050 и од бр.943161 до 943164, од тековна сметка бр.478, издадени од Стопанска банка АД - Скопје - Филијала - Струга на име Милошевска Роза, ул. "Петре Гончески-Гиле" бр. 1/19, Струга. (19137)

Работна книшка на име Павле Стојановски, Скопје.
Работна книшка издаден од Тутин - Југославија на име Хачковиќ Садја, Скопје. (18204)

Работна книшка на име Пепќ Рамиза, Скопје. (18209)
Работна книшка на име Цветковска Данијела, с. Долно Којнаре, Куманово. (18270)

Работна книшка на име Деспотовска Виолета, ул. "Др. Стопаров" бр. 43, Куманово. (18280)

Работна книшка на име Ленче Денковска, ул."4-ти Јули" бр. 20, Свети Николе. (18281)

Работна книшка на име Зизовска Симка, Скопје.
Работна книшка на име Бранко Крстевски, ул."Боге Велјаноски" бр.24, Гостивар. (18292)

Работна книшка на име Јован Трајковски, нас. Карпош бр. 120/45, Куманово. (18299)

Работна книшка на име Љубе Јанев, с. Лесковица, Штип. (18302)

Работна книшка на име Ратка Ристеска, Скопје.
Работна книшка на име ЦветКуртиши, с. Студеничани, Скопје. (18450)

Работна книшка на име Мемед Назифа, Скопје.

Работна книшка на име Секуловска Сузана, Скопје.
Работна книшка на име Баќи Хамдија, Скопје.

Работна книшка на име Гула Шериф, Скопје. (18564)
Работна книшка на име Дуда Асан, Скопје. (18565)

Работна книшка на име Стефанија Филиповска, Скопје. (18566)

Работна книшка на име Демир Јана, Скопје. (18586)
Работна книшка на име Ставревска Наташа, с. Поешево, Битола. (18641)

Работна книшка на име Милевска Жаклина, с. Добрашце, Тетово. (18643)

Работна книшка на име Петровска Валентина, ул. "Врпоље" бр. 10, Битола. (18715)

Работна книшка на име Циуновски Гоце, с. Ивањевци, Битола. (18716)

Работна книшка на име Цветковски Гоце с. Ивањевци, Битола. (18717)

Работна книшка на име Постолов Мишо, с. Лешки, Кочани. (18727)

Работна книшка на име Михаилова Жаклина, с. Тработивиште, Делчево. (18729)

Работна книшка на име Трајчески Игор ул. "Винковачка" бр. 34, Охрид. (18731)

Работна книшка на име Незири Шпреза, Гостивар.
Работна книшка на име Колева Наташа ул. "Караорман" бр. 8, Велес. (18733)

Работна книшка на име Марков Томе, Гевгелија.
Работна книшка на име Јанев Горѓе, с. Мрзенци, Гевгелија. (18736)

Работна книшка на име Марија Карапуцева, ул. "Лазар Колишевски" бр.56, Гевгелија. (18737)

Работна книшка бр. 129608 на име Муслиу Менсур, с. Здуње, Гостивар. (18738)

Работна книшка на име Усеин Куртев, ул. "Бетовенова" бр.75, Струмица. (18741)

Работна книшка на име Божиноски Блаже, с. Ростуше, Гостивар. (18742)

Работна книшка на име Неџат Ибраимоски, с. Лаџани, Прилеп. (18743)

Работна книшка на име Ангелова Искра, Скопје.
Работна книшка на име Боцевска Лепосава, Скопје.

Работна книшка на име Ферати Исуф, с. Колари, Кичево. (18991)

Работна книшка на име Хусеиновски Шабан Неџат, Ресен. (18992)

Работна книшка на име Колевска Дилјана, ул. "Стрчин" бр. 27, Битола. (18993)

Работна книшка на име Велевски Марјанчо, с. Драговео, Штип. (18994)

Работна книшка на име Кузманова Љубинка, нас. Калниште, Пробиштип. (18995)

Работна книшка на име Гозева Ленче, ул. "Бел Камен" бр. 25, Радовиш. (18997)

Работна книшка на име Костадиновски Горан, с. Мождивњак, Крива Паланка. (18999)

Работна книшка на име Љатиџи Али, ул. "Трст" бр. 19А, Куманово. (19000)

Работна книшка на име Стојанова Каролина, с. Башино Село, Велес. (19019)

Работна книшка на име Дамеска (Костоска) Грушенка, ул. "Кукушка" бр. 9, Прилеп. (19020)

Работна книшка на име Станкоски Славчо, с. Бела Црква, Прилеп. (19021)

Работна книшка на име Наумовска Снежана, Скопје.
Работна книшка на име Хамди Мемеди, с. Горна Баџица, Гостивар. (19068)

Работна книшка на име Басов Каме, Гевгелија.
 Работна книшка, издаден од Мостар - Б и Х на име
 Иваноска Сенада, Скопје. (19077)
 Работна книшка на име Давитков Кирил, Скопје.
 Работна книшка на име Куртиши Абдулаким, Скопје.
 Работна книшка на име Софрониевски Слободан,
 Скопје. (19116)
 Работна книшка на име Божиновски Владимир, с.
 Драчево, Скопје. (19159)
 Работна книшка на име Драгица Цепаровска, Скопје.
 Воена книшка, издадена од Скопје на име Симо Вели-
 новски, Скопје. (18864)
 Воена книшка бр. Д 039561 на име Данев Мијалче
 Емилчо, ул. "П. Бригади" бр. 19, Кочани (19026)
 Чековна картичка на име Бисерка Спасовска, Штип.
 Свидетелство за VIII одделение на име Николовски
 Стојан Илија, с. Двориште, Берово. (18282)
 Свидетелство, издадено од УЦСО "Љупчо Сантов" -
 Кочани на име Томевска Анита, ул. "Лазар Андонов"
 бр. 8, Кочани. (18285)
 Свидетелство за III одделение, издадено од ОУ "Груп-
 чин" на име Шабани Рукије, с. Ларице, Тетово. (18286)
 Свидетелство за V одделение на име Салимевска
 Силвија, ул. "Х. Карпош" бр. 31/13, Крива Паланка.
 Свидетелство на име Јакимовски Венцо, с. Иванковци,
 Велес. (18288)
 Свидетелство на име Мурати Наим, с. Шум, Струга.
 Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ
 "Тодор Јанев", нас. Чашка на име Цавловски Б. Пепи,
 нас. Чашка, Велес. (18290)
 Свидетелство од III година, издадено од УСО "Перо
 Наков" - Куманово на име Стоилковска Жаклина, с.
 Стрезовце, Куманово. (18301)
 Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ "Цве-
 тан Димов" - Скопје на име Дрљанин Алма, Скопје.
 Свидетелство за IV одделение на име Алиоски Исеин,
 с. Пласница, Македонски Брод. (18617)
 Свидетелство за VIII одделение на име Реџепоски
 Нуртен, с. Пласница, Македонски Брод. (18618)
 Свидетелство на име Миланоска Елизабета, Скопје.
 Свидетелства од I до IV на име Елези, Блерта, с. Гло-
 ги, Тетово. (18624)
 Свидетелство за завршено основно образование на
 име Низакете Шабан Шабани, ул. "Кумановска" бр. 58,
 Тетово. (18626)
 Свидетелство за завршено основно образование на
 име Реџеп Хаки Азбие, ул. "Иво Рибар Лола" бр. 222,
 Тетово. (18628)
 Свидетелство за завршено VIII одделение на име
 Антовски Едвард, с. Јегуновце, Тетово. (18631)
 Свидетелство на име Бечери Кес, Бл. 82 Ц-Б 22, Те-
 тово. (18632)
 Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ
 во с. Групчин на име Сејди Фари, с. Копачиндол, Тетово.
 Свидетелство на име Кормакоски Демиш, с. Лабу-
 ништа, Струга. (18746)
 Свидетелство за завршено средно образование на
 име Прашовиќ Екрем, с. Житоше, Прилеп. (18749)
 Свидетелство за VIII одделение на име Рашидова Ше-
 керзада, ул. "Козјак Планина" бр. 22, Штип. (18965)
 Свидетелство за IV година електро на име Исајоски
 Ивица, ул. "Парапунов" бр. 201, Гостивар. (18966)
 Свидетелство на име Сетку Силејману, с. Пирок, Те-
 тово. (18968)
 Свидетелство за VIII одделение на име Адеми Ружди
 Хиџет, ул. "Ј. Рајчевиќ" бр. 41, Тетово. (18969)

Свидетелство за VIII одделение на име Ѓозева Ленче,
 ул. "Бел Камен" бр. 25, Радовиш. (19010)
 Свидетелства за I и II година, издадени од Средно
 медицинско на име Тасева Јулијана, ул. "Б. Мучето" бр.
 2/7, Штип. (19014)

ОБЈАВА

Врз основа на член 16 од Законот за трансформација
 на претпријатијата со општествен капитал, а во соглас-
 ност со член 264 од Законот за општо-управна по-
 стапка, АД АК „Тиквеш“ експрт-импорт Ц.О. – Кавар-
 дарци

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
 нија за трансформација на претпријатијата со опште-
 ствен капитал, на седницата одржана на 22.09.1998 го-
 дина донесе решение со кое од натамошната трансфор-
 мација се изземаат:

- Агроеколошка лабораторија „Македонија“
- Хидромелиоративен систем „Црна река“ поради
 преминување во сопственост на државата.

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки
 („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за набавки
 на Јавното претпријатие за просторни и урбанистички
 планови – Скопје објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 05 – 98 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА И ПРЕВОЗНИ СРЕД- СТА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на опремата и превозните средства од
 Отворениот повик бр. 05 – 98, е Јавното претприја-
 тие за просторни и урбанистички планови –
 Скопје, со седиште на ул. „Димитар Чуповски“ бр.
 2/4 кат.

1.2. Предметот на набавката е:

(1) КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА

1. Сервер
 Intel Pentium II min 233 MHz
 128 MB Меморија
 Минимум 20 GB дисков простор (RAID 5)
 15" монитор
 Уред за архивирање DAT 12/24 GB
 Оперативен систем Windows NT Server 4.0
 Софтвер за архивирање

Количина: 1

2. Мрежа
 60 работни места
 Комуникациска опрема која дава можност за
 дефинирање
 на виртуелни LAN-ови
 10/100 Mb/s комуникациски уред
 FTP кабел со соодветно димензиониран
 мрежни компоненти
 Инсталација и конфигурација на мрежа,
 мрежни картички и останати мрежни ком-
 поненти
 Сертификатна потврда дека мрежата ги
 исполнува критериумите на категорија 5
3. Графичка Станица – тип 1
 Intel Dual Pentium II 333 MHz (со два инста-
 лирани процесора)
 512 MB Меморија SDRAM

Количина: 1

| | | | |
|---|--------------|---|--|
| Минимум 15 ГБ дисков простор Мин 4 МБ Графичка карта 32 x CD Rom уред 21“ монитор Оперативен систем Windows NT или Windows 95 (98) | Количина: 5 | 16. Ласерски Печатар во боја Формат: А3 Брзина: – страни во минута | Количина: 1 |
| 4. Графичка Станица – тип 2 Intel Dual Pentium II 333 MHz (со еден инсталиран процесор) 256 МБ Меморија SDRAM Минимум 6 ГБ дисков простор Мин 4 МБ Графичка карта 32 x CD Rom уред 21“ монитор Оперативен систем Windows NT или Windows 95 (98) | Количина: 20 | (2) СОФТВЕР 1. Arc/info 7.2.1 (WinNT) 2. Arc View 3.1 (Windows 95/NT) 3. Arc View Network Analyst 4. Arc View Spatial Analyst 5. Arc View 3 D Analyst 6. ArcPress | Количина: 1 Количина: 3 Количина: 1 Количина: 1 Количина: 1 Количина: 1 |
| 5. Графичка Станица – тип 3 Intel Pentium II 333 MHz 128 МБ Меморија SDRAM Минимум 6 ГБ дисков простор Мин 4 МБ Графичка карта 32 x CD Rom уред 17“ монитор Оперативен систем Windows NT или Windows 95 (98) | Количина: 15 | (3) ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 1. Патнички возила, марка Форд, тип Фиеста, односно Ескорт | Количина: 12 |
| 6. Работна Станица Intel Pentium II 333 MHz 128 МБ Меморија SDRAM Минимум 6 ГБ дисков простор Мин 2 МБ Графичка карта 32 x CD Rom уред 17“ монитор Оперативен систем Windows NT или Windows 95 (98) | Количина: 10 | 2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот. 2.2. Понудата треба да содржи поединечни цени на секоја позиција на опремата, наведена во главата: (1) Компјутерска опрема, точките 1 – 16, (2) Софтвер, точките 1 – 6, и (3) Превозни средства, точката 1, како и вкупната цена на секоја позиција и збирната цена на секоја глава (1), (2) и (3). 2.3. Сите цени на компјутерската опрема, софтверот и превозните средства треба да се дадат без царина и без данокот на промет. 2.4. Понудата треба да содржи рок за доставување на понудената опрема и превозните средства. 2.5. Понудата треба да содржи податоци за гарантните рокови, услови за монтирање на опремата, начин на сервисирање и одржување во гарантен и надвор од гарантен рок, можноста за надоградба и набавка на резервни делови. 2.6. Понудувачите на превозните средства, треба да достават доказ за потекло на возилата и хомологација, како и докази за обезбеден сервис и резервните делови. | |
| 7. Уред за непрекинато напојување За 15 графички станици тип 1 | Количина: 15 | 3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност, согласно член 22 од Законот за јавни набавки. 3.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничка способност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки. 3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на него не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 на член 24 од Законот за јавни набавки. 3.4. Понудувачот треба да достави извод од регистрацијата на фирмата за вршење на дејноста. 3.5. Претставниците на понудувачите треба да приложат писмено овластување за учество во јавното отворање на понудите. | |
| 8. Уред за непрекинато напојување За Сервер од позиција 1 | Количина: 1 | 4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ 4.1. Технички карактеристики, производител 40 поени 4.2. Цена 30 поени 4.3. Сервис, време на одзив, гаранција 20 поени 4.4. Техничка способност, референтна листа 10 поени 4.5. Набавувачот задржува право, да изврши избор на најповолен понудувач за секоја поединечна позиција дадена во главите (1) и (2), како и правото за избор на помала или поголема количина на опре- | |
| 9. Печатар во боја InkJet Формат: А0 Мрежна картичка | Количина: 1 | | |
| 10. Ласерски Печатар Формат: А4 Резолуција: 600 x 600 dpi Брзина: мин 6 страни во минута Меморија: минимум 1 МБ | Количина: 15 | | |
| 11. Ласерски Печатар Формат А4 Резолуција: 600 x 600 dpi Брзина: мин 10 страни во минута Меморија: минимум 3 МБ | Количина: 2 | | |
| 12. Печатар во боја InkJet Формат: А3 Резолуција: 1440 dpi | Количина: 10 | | |
| 13. Копар во боја Формат: А3 Брзина: — страни во минута | Количина: 1 | | |
| 14. Копар Формат: А0 | Количина: 1 | | |
| 15. Копар црно/бел Формат: А3 Брзина: 15 страни во минута | Количина: 5 | | |

мата и превозните средства, заради усогласување со расположивите средства.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок за доставување на понудата е:

– 1 ден пред јавното отворање на понудите, кои се доставуваат со пошта или директно во архива на претпријатието;

– до денот и часот на јавното отворање, доколку се доставува на лице место на комисијата.

5.4. Понудите се доставуваат на следната адреса: Јавно претпријатие за просторни и урбанистички планови – Скопје, со назнака „за Комисија за набавки“, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 2/4, кат.

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на 10 ноември 1998 година (вторник) во 11,00 часот, во просториите на Јавното претпријатие.

5.6. Понудите кои не се доставени до утврдениот рок и кои не се изготвени согласно овој отворен повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за набавки

Врз основа на член 42 став 2 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Заводот за статистика на Република Македонија повторно доставува

БАРАЊЕ БР. 1 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Нарачател на барањето за прибирање на понуди е Заводот за статистика на Република Македонија со седиште во Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. 4.

1.2. Предмет на набавката е Дигитална опрема за комуникации.

1.3. Вид и количество:

– Интегрирани дигитални комуникациски јазли NODS – две единици;

– Сервис модули за кодови – една единица;

– Рутери со портови за Ethernet, Wan и ISDN – две единици;

– Модеми 64/128 Kb/sec синхрони – четири единици;

1.4. Право на учество имаат сите правни и физички лица.

1.5. Постапката по ова барање ќе се спроведе согласно член 42 од Законот за јавни набавки.

1.6. Рок на поднесување на понудите изнесува 7 дена, сметано од наредниот ден од денот на објавувањето на повикот.

2. ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА НАБАВКАТА

2.1. Тендерската документација со техничките карактеристики може да се подигне во канцеларија бр. 71 на Заводот за статистика секој работен ден од 09-14 часот.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да содржи единечна цена по позиција и вкупна цена за сите позиции изразена во денари.

3.2. Цената треба да биде франко локација на инсталацијата со вкalkулиран данок на промет.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок кој треба да биде потпишан од страна на овластено лице на понудувачот.

4.2. Понудите треба да се доставуваат препорачано по пошта или со непосредно предавање на архивата на Заводот за статистика на Република Македонија.

4.3. Понудите се доставуваат во запечатен коверт кој содржи два запечатени коверти. На предната страна од надворешниот коверт, во горниот лев агол треба да биде назначено „не отворај“ и бројот на барањето, а во средината на ковертот треба да биде назначена адресата на Заводот за статистика на Република Македонија – „Даме Груев“ бр. 4.

Првиот внатрешен коверт ја содржи придружната документација и ја носи ознаката „документација“. Вториот внатрешен коверт ја содржи ознаката „пону-да“ која содржи финансиска документација.

4.4. Понудувачите покрај понудата задолжително треба да достават придружна документација и тоа:

– извод на регистрацијата на дејноста;

– документ за бонитет од носителот на платниот промет и

– изјава дека понудувачот не е под стечај, потпишана од одговорното лице на понудувачот.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Цена, начин и услови на плаќање, квалитет на опремата, рок на испораката, гаранции, постпродажен сервис и давање на стручна помош.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Понудите кои се поднесени по рокот, како и оние кои не се изработени согласно барањето на нарачувачот, нема да бидат разгледани.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10, а во врска со член 42 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Јавното претпријатие Електростопанство на Македонија – Подружница ХЕЦ Козјак – Скопје, објавува

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 38 – 35/98

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на барањето бр. 38-35/98 е ЈП „Електростопанство на Македонија“ Подружница ХЕЦ Козјак – Скопје со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.

1.2. Предмет на набавката: Изработка на Елаборат за утврдување и евидентирање на флористичкиот и фаунистичкиот диверзитет на подрачјето на идната акумулација Козјак.

1.3. Барањето е јавно при што набавката ќе се спроведе со прибирање на понуди согласно со Законот за јавни набавки.

1.4. Отворањето на понудите ќе се изврши без присуство на понудувачите.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

- 2.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција од обемот на набавката, како и вкупната цена на целата набавка (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавни набавки – ако набавката е од странство), изразена во германски марки.
- 2.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.
- 2.4. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот обем и количина на набавката.
- 2.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија (член 19 од Законот за јавни набавки).
- 2.6. Понудата треба да го содржи рокот на извршување на набавката – услугата.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 43 од Законот за јавни набавки.

- 3.1. Извод од регистрација на дејноста.
- 3.2. Документ за бонитет кој го издава Заводот за платен промет. Документот за бонитет треба да биде оригинал или заверена копија.
- 3.3. Изјава дека понудувачот не е под стечај, потпишана од одговорното лице на понудувачот.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набавки)

- 4.1. Цена на чинење
- 4.2. Квалитет
- 4.3. Рок на изведување
- 4.4. Начин на плаќање

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- 5.1. Рок на доставување на понудите е 7 (седум) дена од денот на објавувањето на огласот во јавно гласило.
- 5.2. Понудувачите своите понуди треба да ги достават во согласност со член 53 и 54 од Законот за јавни набавки преку пошта или архивата на набавувачот.
- 5.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса ЈП „Електростопанство на Македонија“ Комисија за јавни набавки за ХЕЦ Козјак ул. „11 Октомври“ бр. 9, 91000 Скопје.
- 5.4. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и не се изработени според Барањето за прибирање на понуди, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во ова барање нема да се разгледуваат.
- 5.5. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈЗО Здравствен дом Крушево, објавува

ПОВТОРНО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ БР. 2

1. ЈЗО Здравствен дом Крушево со седиште на ул. „Илинденска“ бр. 13а од Крушево, известува дека има потреба од набавка на:

– Едно патничко возило од средна класа со запремина од 1750-1998 см³ и соодветна сила на моторот.

Во понудата да се наведат:

- сите технички податоци за возилото,
- сервиската опрема и дополнителната опрема во возилото (задолжително да има клима уред, АБС, АИР-БАГ, радиокасетофон итн).

2. Во понудите треба да бидат разработени следните критериуми:

- цена на набавката, без данок на промет, но со износот на царинските и други давачки,
- рок и место на испорака,
- начин и услови на плаќање,
- гаранција за квалитет и стандард,
- оперативни трошоци.

3. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од одговорното лице на понудувачот.

Понудите кои не ги содржат бараните податоци се сметаат за нецелосни и не ќе се земат за разгледување.

Отворањето на понудите ќе се врши без присуство на понудувачите.

4. Рок за доставување на понудите е 7 дена од објавувањето.

5. Придружната документација се доставува во согласност со член 43 од Законот за јавни набавки (извод од регистрација, документ за бонитет и примена изјава на понудувачот дека не е под стечај).

Понудите се испраќаат во затворен коверт кој содржи два запечатени коверта. Надворешниот коверт во горниот лев агол треба да носи ознака „Не отворај“. Првиот внатрешен коверт ја содржи придружната техничка документација и ја има ознаката „документација“. Вториот внатрешен коверт ја содржи понудата и ја има ознаката „понуда“, која содржи финансиска документација. Понудата се доставува по пошта или со предавање во архивата на набавувачот. Понудите да се достават на адреса: ЈЗО Здравствен дом Крушево, ул. „Илинденска“ бр. 13а, Крушево.

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Министерството за одбрана на Република Македонија објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 15-44/780 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА СЕРВИСИРАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ И ПОПРАВКА СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на отворениот повик бр. 15-44/780 е Министерството за одбрана, ул. „Орце Николов“ бб, Скопје.

2. Предмет на набавката – услугата е прибирање на понуди за:

1. Сервисирање и одржување на сите видови разладни фреонски уреди (Список бр. 1).
2. Сервисирање и одржување на индустриски термички уреди и пропратни електрични уреди (Список бр. 2).
3. Сервисирање и одржување на индустриска перална техника (Список бр. 3).
4. Сервисирање и одржување на бела техника, правосмукалки и други апарати за домаќинство (Список бр. 4).
5. Сервисирање и поправка на ТВ приемници, радиокасетофони, радио апарати, магнетофони, грамофони, видеорекордери и кино проектори (Список бр. 5).

6. Сервисирање и одржување на системи за озвучување и разгласни уреди (Список бр. 6).

7. Сервисирање и одржување на радио телефонски и репетиторски уреди од типот на „Моторола“ (Список бр. 7).

8. Сервисирање и одржување на телефонски центри и уреди (Список бр. 8).

9. Сервисирање и одржување на фотокопир апарати „Канон“, „Оливети“ и „Рихок“ (Список бр. 9).

10. Сервисирање и одржување на електронски и електро механички машини за пишување ИБМ (Список бр. 10).

11. Ремонт на опрема во пекара (Список бр. 11).

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

4. Постапката на повикот се спроведува согласно член 15 од Законот за јавни набавки.

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Тендерската документација со која располага набавувачот се однесува на детална техничка спецификација за бараната набавка – услуга (Список од 1 до 11).

2. Тендерската документација (списоците) набавувачот на јавниот повик им ја става на увид на заинтересираните понудувачи во просториите на Министерството за одбрана, ул. „Орце Николов“ бб Скопје, соба 711, каде што може и да се подигне, во работен ден од 09,00 до 12,00 часот во време траењето на повикот после објавувањето во „Службен весник на РМ“.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2. Средство за кое се доставува понуда по основ на добиениот Список.

3. Норматив искажан низ норма часови за сервисирање и поправки за средство за кое се доставува понуда.

4. Цена за норма час за средство за кое се лицитира.

5. Начин и услови на плаќање.

6. Референцна листа со аргументи (договори или потврден документ од страна на претпријатие кое се наведува во референцната листа).

7. Рок на важноста на понудата 30 дена, рок на приемот е 15 дена од денот на објавување во последното јавно гласило.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската состојба на купувачот (преку документ за бонитет кој го издава институција за платен промет), согласно член 22 од Законот, во согласност со „Правилникот за содржината на документот за бонитет“ („Службен весник на РМ“ бр. 32/98).

2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката оспособеност, согласно член 23 од Законот (барани во Списокот).

3. Критериум за избор на најповолен понудувач, согласно член 25 од Законот:

а) Кадровска и техничка опременост на сервисот (баране специфицирано во Списокот).

б) Цена искажана низ вкупна вредност.

в) Начин и услови на плаќање.

г) Квалитет на досегашно – поранешно извршување на услугите во единиците на АРМ.

д) Референцна листа со аргументи (договори или потврден документ од страна на претпријатие кое се наведува во референцната листа).

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки и истата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

2. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен коверт. На предната страна на ковертот, во горниот лев агол треба да биде назначено „не отворај“, како и бројот на јавниот повик – бр. на Список за кој се доставува понудата. Во средината на пликот да биде назначена адресата на набавувачот. Во ковертот има уште два затворени коверти, во кои во едниот е содржана понудата со финансиските документи а другиот внатрешен коверт ја содржи техничката документација и документ за бонитет и носи ознака „документација“ и точна адреса на понудувачот.

3. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

VI. РОКОВИ

1. Отворениот повик трае 15 дена од денот на објавувањето во јавно гласило кое последно објавува.

2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден назначен во Список за секое средство, во просториите на Министерството за одбрана, во присуство на понудувачите.

3. Понудите што нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние кои не се изработени според тендерската документација (Список), како и оние кои немаат доказ за финансискиот бонитет и за техничката оспособеност, нема да се разгледуваат.

4. Дополнителни појаснувања можете да добиете на телефон 091/10 21 69.

Министерство за одбрана

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Министерството за одбрана на Република Македонија објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 15-21/1332

1. Предмет на јавниот повик – Реконструкција на централна котларница со замена на еден високопритисен парен котел во касарната „Чеде Филиповски – Даме“ Кичево.

2. Во понудата да бидат дадени следните елементи:

– Цена поединечно и збирно

– Рок за изведување на работите

– Рок и начин на плаќање

– Фактор за дополнителни работи

– Процент на манипулативни трошоци.

3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според следните критериуми:

– Вкупната сума на понудата

– Рок и услови на плаќање

– Рок за изведување на работите

– Техничката способност на понудувачот.

4. Со понудата понудувачот е должен задолжително да ја достави следната придружна документација:

– Документ за бонитет издаден од носителот на платниот промет во согласност со „Правилникот за содржината на документот за бонитет“ („Сл. весник на РМ“ бр. 32/98)

– Извод од регистрација на дејноста

– Документ дека не е изречена мерка на безбедност – забрана на вршење на дејност

– Изјава дека понудувачот не е во стечај и во процес на ликвидација потпишана и заведена од одговорното лице на понудувачот

– Доказ за техничка способност на понудувачот согласно став 1, 3 и 4 од член 23 од Законот за јавни набавки.

5. Посебни услови:

– Понудувачите треба да се стручни и овластени организации за работа со садови под притисок, а приемот на работите ќе се врши во соработка со Републичката инспекција за садови под притисок.

– Инвестирањето на изведените работи ќе се врши 50% во 1998 година, а останатите 50% во 1999 година.

– Рокот за изведување на работите не може да биде подолг од 60 работни дена

– Тендерската документација за предметните работи може да се подигне во просториите на бул. „Климент Охридски“ бр.15, секој работен ден од 9,00 до 12,00 часот со надомест од 500,00 денари на благајната на ВП 1722 Скопје.

6. Понудите треба да се достават на адреса бул. „Климент Охридски“ бр.15 Скопје, согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

Претставниците на понудувачите на денот на јавното отворање на понудите треба на Комисијата да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Понудите кои не ги содржат бараните податоци и документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земат предвид за разгледување.

7. Јавното отворање на понудите во присуство на понудувачите ќе се изведе во просториите на бул. „Климент Охридски“ бр. 15 Скопје, со почеток во 10 часот петнаесеттиот ден, сметајќи од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. Во случај петнаесеттиот ден да се паѓа во деновите сабота, недела или празничен ден, тогаш јавното отворање ќе се изврши наредниот работен ден.

За подетални информации обратете се на тел. 223-838 и 224-428/ лок. 117, 119 и 127.

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26 од 12.06.1998 година), Комисијата за јавни набавки на Акционерското Друштво за телекомуникации „Македонски Телекомуникации“ во државна сопственост Скопје објавува

ОТВОРЕН ПОВИК бр. 4/98

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ОПРЕМА ЗА НАДГРАДБА НА ИНТЕРНЕТ СЕРВИСОТ НА АД „МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ“ – СКОПЈЕ (со јавно отворање)

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Нарачател на повикот е: Акционерско Друштво за телекомуникации „Македонски Телекомуникации“ во државна сопственост, ул. „Орце Николов“ 66, Скопје

1.2. Предмет: Опрема за надградба на ИНТЕРНЕТ сервисот на АД „Македонски Телекомуникации“ – Скопје

1.3. Вид и количина:

Дадено во Тендер документацијата.

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач (согласно член 25 од Законот за Јавни набавки):

– Квалитет и технички карактеристики на опремата

– Техничко решение

– Цени и понудени услови на плаќање

– Рок на испорака

– Референтна листа за слични проекти

– Бонитет на понудувачот

– Кадровска екипираност и обученост на понудувачот.

1.5. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

1.6. Рок на поднесување на понудите: 15 дена од денот на објавувањето на овој отворен повик, односно до 11.11.1998 година до 12.00 часот, кога и ќе се изврши јавно отворање на понудите.

1.7. Постапката на повикот се спроведува согласно Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26 од 12.06.1998 година).

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата може да се достави за целиот предмет на набавката или за дел од набавката.

2.3. Понудата треба да содржи единечни цени и вкупна цена на целата набавка (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за Јавни набавки ако набавката е од странство), изразени во ДЕМ.

2.4. Понудите треба да бидат придружени со тендер гаранција во износ од 5% од вкупната вредност на понудата, согласно член 55 од Законот за Јавни набавки.

2.5. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават придружната документација предвидена во член 22 од Законот за јавни набавки, како доказ за неговата финансиска и економска способност.

2.6. Понудувачот треба да достави доказ дека на него не се однесуваат ниту еден од случаите наведени во став 1 од членот 24 од Законот за јавни набавки, односно доказ дека не е во стечај, ликвидација и дека нема забрана за вршење на дејноста.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, кој треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

3.2. Понудите се доставуваат согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

3.3. Тендер документацијата може да се подигне во АД „Македонски Телекомуникации“ Скопје, во Понудувачки Центар за МАКПАК/ ИНТЕРНЕТ – Скопје на ул. „Маркс и Енгелс“, бр. 3 (во зградата на „Агромеханика“) во канцеларија број 28, секој работен ден од 10 до 12 часот. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на тендер документацијата е неповратен износ од 150 ДЕМ во денарска противвредност пресметано по средниот курс на Народна банка и тоа на жиро-сметка 40100-601-409621 или на девизна жиро-сметка преку Комерцијална банка Скопје, 40100-620-16-25730522-1950.

3.6. Понудувачите кои ќе купат тендер документација ќе имаат право да поднесат понуди.

3.7. Понудите треба да се достават во архивата на Дирекцијата на АД „Македонски Телекомуникации“ ул. „Орце Николов“ 66 Скопје.

3.8. Претставниците на понудувачите на отворањето на понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

3.9. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе биде извршено на ден 11.11. 1998 во 12.00 часот, во просториите на Дирекцијата на АД „Македонски Телекомуникации“ – Скопје, во салата на 4-ти кат.

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

4.1. Понудите кои се предадени после рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на отворениот повик, тендерската документација и Законот за јавни набавки нема да бидат разгледувани.

4.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

4.3. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат со Душица Јаневока тел: 109-915.

**Во издание на НИРО СЛУЖБЕН ВЕСНИК
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА излезе од
печат**

**ЗБИРКА НА ПРОПИСИ
ОД ОБЛАСТА НА ДРЖАВЈАНСТВОТО**

Подготвувачи:

**д-р Фиданчо Стоев и
Мирјана Лазарова-Трајковска**

Збирката содржи:

- Закон за државјанството на Република Македонија, со коментар
- Закон за движење и престој на странци
- Закон за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните
- други прописи од областа на државјанството, како и поранешни прописи на СФРЈ и СРМ кои се однесуваат на регулирање на државјанството.

Цена на збирката 600,00 денари.

**Порачки се примаат во НИРО Службен
весник на РМ, пошт. фах 51, или на телефоните
129-036, 117-460, телефакс 112-267.**

Уплата се врши на жиро сметка 40100-603-12498

СОДРЖИНА

| | Страна | | |
|---|--------|--|------|
| 1328. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 1998 година | 2881 | 1332. Одлука за давање согласност на Статутот на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството – Битола | 2893 |
| 1329. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 1998 година | 2889 | 1333. Решение за именување претставник на државниот капитал на Република Македонија во Собранието на акционерите на Македонската банка за поддршка на развојот | 2893 |
| 1330. Одлука за основање на Основно училиште во Дебар | 2892 | 1334. Решение за именување членови на Управниот одбор на Македонската информативна агенција – МИА | 2893 |
| 1331. Одлука за основање на Основно училиште во с. Чајле | 2893 | 1335. Одлука на Државната изборна комисија | 2894 |
| | | 1336. Одлука за именување заменик претседател на Изборната комисија на Изборната единица број 54 во општините Гостивар – дел и Долна Бањица | 2894 |